



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 18 јули 1989
Скопје
Број 28 Год. XLV

Аконтацијата за 1989 година изнесува 130.000 динари. Овој број чини 6.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12496

473.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1989 ГОДИНА

Се прогласуваат измените и дополнувањата на Републичкиот буџет за 1989 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 13 јули 1989 година.

Бр. 08-2608/1
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ број 50/88) во член 1 дел I. Вкупни приходи износот „723 619.896.000“ се заменува со износот „1.700.406.430.000“, во алинеја 1 износот „499.774.161.000“ се заменува со износот „1.173.530.430.000“ и во алинеја 2 износот „223.845.735.000“ се заменува со износот „526.876.000.000“.

Во дел II. Вкупни расходи износот „723.619.896.000“ се заменува со износот „1.700.406.430.000“, во алинеја 1 износот „709.087.896.000“ се заменува со износот „1.233.364.430.000“, во алинеја 2 износот „5.000.000.000“ се заменува со износот „12.000.000.000“ и во алинеја 3 износот „7.824.000.000“ се заменува со износот „455.042.000.000“.

Член 2

Во член 2 Биланс на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1989 година, во оддел I. Приходи, во точка 1, Непосредни изворни приходи, во групата 71 — Приходи од даноци од доход на ОЗТ, во контото 710 — Данок од доход на ОЗТ, на двете места и во ставката Сè група 71, износот „36.588.000.000“ се заменува со износот „161.100.000.000“, во групата 72 — Приходи од даноци од личните доходи, во контото 720 — Данок од личен доход на работниците, на двете места и во ставката Сè група 72, износот „66.624.178.000“ се заменува со износот „168.000.000.000“; во групата 73 — Приходи од даноци на промет на производи и услуги и од даноци на промет на недвижности и права, во контото 730 — Основен данок на промет износот на контото „157.500.000.000“ се заменува со износот „380.592.000.000“; во контото 731 — Посебен републички данок на

промет на производи, износот на контото „227.161.983.000“ се заменува со износот „436.985.430.000“, износот на групата „384.661.983.000“ се заменува со износот „813.485.430.000“, и во ставката Сè група 73 износот „384.661.983.000“ се заменува со износот „813.485.430.000“; во групата 75 — Приходи од такси, во контото 752 — Судски такси, на двете места и во ставката Сè група 75, износот „4.700.000.000“ се заменува со износот „12.000.000.000“; во групата 77 — Приходи по посебни прописи, приходи од органи и организации на ОПЗ, приходи по основ на инвестиции во стопанство и други приходи, во контото 778 — Други приходи, износот на контото „1.250.000.000“ се заменува со износот „8.903.000.000“; износот на групата „7.200.000.000“ се заменува со износот „14.853.000.000“ и во ставката Сè група 77, износот „7.200.000.000“ се заменува со износот „14.853.000.000“, во ставката Вкупно непосредни изворни приходи, износот „499.774.161.000“ се заменува со износот „1.172.430.430.000“. Во точката 2, Трансферни средства, група 78 — Приходи од други ОПЗ, во контото 782 — Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата, на двете места, во ставката Сè група 78 и во ставката Вкупно трансферни средства износот „223.845.735.000“ се заменува со износот „526.876.000.000“. Во ставката Вкупно приходи (71—78) износот „723.619.896.000“ се заменува со износот „1.699.306.430.000“.

Во дел II Расходи (Распоред на приходите) групата 40 — Средства за работа на органите на управата, во контото 400 — Средства за доход на работните заедници, износот „174.176.689.000“ се заменува со износот „174.532.189.000“; во контото 400/1 — Средства за заедничка потрошувачка износот „2.176.460.000“ се заменува со износот „2.176.994.000“; во контото 401 — Средства за материјални трошоци, износот „11.986.207.000“ се заменува со износот „17.616.707.000“; износот на групата „206.200.126.000“ се заменува со износот „212.186.660.000“ и во ставката Сè група 40 износот „206.200.126.000“ се заменува со износот „212.186.660.000“; во групата 41 — Средства за посебни намени и други намени за работа на органите на Управата, во контото 415 — Средства за инвестиции за основни средства, износот „23.547.000.000“ се заменува со износот „53.553.000.000“ и во контото 416 — Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стандард, износот на контото „5.200.000.000“ се заменува со износот „8.980.000.000“; во контото 418 — Средства за други потреби за работа на органите на управата, износот „19.373.375.000“ се заменува со износот „40.322.375.000“, износот на групата „78.097.141.000“ и во ставката Сè група 41, износот „78.097.141.000“ се заменува со износот „132.832.141.000“, во групата 42 — Средства за народна одбрана и општествена самозаштита во контото 420 — Средства за потребите на народната одбрана, на двете места во ставката Сè група 42 износот „36.584.000.000“ се заменува со износот „37.084.000.000“; во групата 43 — Средства за поттикнување на развојот на инвестиции во стопанството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, во контото 431 — Компензации, регреси и надоместоци, износот „9.300.000.000“ се заменува со износот „14.400.000.000“, во контото 433 — Други потреби и интервенции во стопанството, износот „135.790.000.000“ се заменува со износот „167.159.000.000“, износот на гру-

пата „145.843.000.000“ и во ставката Сè група 43, износот „145.843.000.000“ се заменува со износот „181.212.000.000“; во групата 44 — Пренесени средства на други ОПЗ и СИЗ, во контото 440 — Придонес за Буџетот на Федерацијата, износот „243.700.000.000“ се заменува со износот „630.490.000.000“, во контото 445 — Дополнителни средства на Буџетот на општините, износот „9.132.229.000“ се заменува со износот „16.664.229.000“, износот на групата „222.832.229.000“ и во ставката Сè групата 44, износот „222.832.229.000“ се заменува со износот „647.154.229.000“; во групата 45 — Средства за општествени дејности, во контото 452 — Средства за култура, износот „842.000.000“ се заменува со износот „2.042.000.000“; во контото 459 — Средства за други општествени дејности, износот „75.000.000“ се заменува со износот „275.000.000“, износот на групата „18.949.400.000“ и во ставката Сè група 45, износот „18.949.400.000“ се заменува со износот „20.349.000.000“; во групата 46 — Средства за други општи општествени потреби, во контото 461 — Средства за општествено-политичките и општествените организации, на двете места и во ставката Сè група 46, износот „2.090.000.000“ се заменува со износот „2.346.000.000“; во групата 47 — Издвојување на средства за резервите, во контото 470 — Издвојување во постојаната буџетска резерва, на двете места и во ставката Сè група 47, износот „5.000.000.000“ се заменува со износот „12.000.000.000“; во групата 48 — Други расходи, во контото 488 — Други расходи на ОПЗ, износот „7.824.000.000“ се заменува со износот „455.042.000.000“, износот на групата и во ставката Сè група 48 износот „8.024.000.000“ се заменува со износот „455.242.000.000“. Во ставката Вкупно расходи (од 10 до 36) износот „723.619.896.000“ се заменува со износот „1.700.406.430.000“.

Член 3

Во член 3, износот „723.619.896.000“ се заменува со износот „1.700.406.430.000“.

1. Во Раздел 1 — Претседателство на Социјалистичка Република Македонија, позиција 3 konto 401 — Материјални трошоци, износот „47.500.000“ се заменува со износот „67.500.000“, износот на основната намена „431.260.000“ се заменува со износот „451.260.000“ и во ставката Вкупно Раздел 1 (позиции од 1 до 8) износот „1.520.304.000“ се заменува со износот „1.540.304.000“; Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „1.196.304.000“ се заменува со износот „1.216.304.000“ и во ставката Вкупно износот „1.520.304.000“ се заменува со износот „1.540.304.000“.

2. Во Раздел 2 — Собрание на Социјалистичка Република Македонија, позиција 11 konto 401 — Материјални трошоци, износот „650.000.000“ се заменува со износот „1.050.000.000“, износот на основната намена „3.474.620.000“ се заменува со износот „3.874.620.000“ и во ставката Вкупно Раздел 2 (позиции од 9 до 24), износот „6.675.275.000“ се заменува со износот „7.075.275.000“; во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „4.339.835.000“ се заменува со износот „4.739.835.000“ и во ставката вкупно износот „6.675.275.000“ се заменува со износот „7.075.275.000“.

3. Во Раздел 3 — Совет на Републиката, позиција 26 konto 401 — Материјални трошоци, износот „4.500.000“ се заменува со износот „7.500.000“, износот на основната намена „6.316.000“ се заменува со износот „9.316.000“, во ставката Вкупно Раздел 3 (позиции од 25 до 30), износот „48.332.000“ се заменува со износот „51.332.000“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „42.016.000“ се заменува со износот „45.016.000“ и во ставката Вкупно износот „48.332.000“ се заменува со износот „51.332.000“.

4. Во Раздел 5 — Извршен совет на Собранието на СР Македонија, позиција 42 konto 401 — Материјални трошоци износот „140.000.000“ се заменува со износот „200.000.000“, износот на основната намена „1.354.472.000“ се заменува со износот „1.414.472.000“, во ставката Вкупно Раздел 5 (позиции од 40 до 50) износот „2.229.034.000“ се заменува со износот „2.289.034.000“. Во ставката Рекапитулација: За функ-

цијата на органот износот „1.166.362.000“ се заменува со износот „1.226.362.000“ и во ставката Вкупно износот „2.229.034.000“ се заменува со износот „2.289.034.000“.

5. Во Раздел 6 — Управа за заеднички работи во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, позиција 53 konto 401 — Материјални трошоци, износот „373.105.000“ се заменува со износот „773.105.000“, износот на основната намена „9.602.217.000“ се заменува со износот „10.002.217.000“; позиција 57 konto 415 — Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката, износот „3.507.000.000“ се заменува со износот „3.719.000.000“; позиција 59 konto 415 — Набавка на противпожарни апарати и инсталации износот „500.000.000“ се заменува со износот „738.000.000“; позиција 63 konto 418 — Трошоци на авио-службата, износот „1.000.000.000“ се заменува со износот „2.431.000.000“; износот на основната намена „7.347.877.000“ се заменува со износот „9.228.877.000“, во ставката Вкупно Раздел 6 (позиции од 51 до 63) износот „16.950.094.000“ се заменува со износот „19.231.094.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „19.819.262.000“ се заменува со износот „12.100.262.000“ и во ставката Вкупно износот „16.950.094.000“ се заменува со износот „19.231.094.000“.

6. Во Раздел 8 — Секретаријат за информации, позиција 72 konto 401 — Материјални трошоци, износот „16.250.000“ се заменува со износот „26.250.000“, износот на основната намена „185.884.000“ се заменува со износот „195.884.000“, во ставката Вкупно Раздел 8 (позиции од 70 до 80), износот „480.008.000“ се заменува со износот „490.008.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „327.848.000“ се заменува со износот „337.848.000“ и во ставката Вкупно, износот „480.008.000“ се заменува со износот „490.008.000“.

7. Во Раздел 11 — Републички секретаријат за народна одбрана, позиција 96 konto 401 — Материјални трошоци, износот „164.000.000“ се заменува со износот „364.000.000“, износот на основната намена „1.873.542.000“ се заменува со износот „2.073.542.000“; позиција 101 Konto 420 — Посебни намени на двете места износот „500.000.000“ се заменува со износот „1.000.000.000“. Во ставката Вкупно Раздел 11 (позиции од 94 до 101) износот „3.297.324.000“ се заменува со износот „3.997.324.000“; во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „1.738.284.000“ се заменува со износот „2.438.284.000“. Во ставката Вкупно износот „3.297.324.000“ се заменува со износот „3.997.324.000“.

8. Во Раздел 12 — Републички секретаријат за внатрешни работи, позиција 105 konto 401 — Материјални трошоци, износот „2.025.000.000“ се заменува со износот „5.025.000.000“, износот на основната намена „147.438.308.000“ се заменува со износот „150.438.308.000“; позиција 108 konto 415 — Обврски за реализација на програмата за модернизација на Службата за безбедност за периодот 1987—1990 година, износот „4.500.000.000“ се заменува со износот „6.500.000.000“; позиција 110 konto 415 — Државни врски, износот „500.000.000“ се заменува со износот „1.000.000.000“; позиција 112 konto 418 — За посебни намени, износот „6.500.000.000“ се заменува со износот „11.348.000.000“, износот на основната намена „14.213.029.000“ се заменува со износот „21.561.029.000“ и во ставката Вкупно Раздел 12 (позиции од 102 до 112) износот „161.651.337.000“ се заменува со износот „171.999.337.000“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „16.718.029.000“ се заменува со износот „27.066.029.000“ и во ставката Вкупно, износот „161.651.337.000“ се заменува со износот „171.999.337.000“.

9. Во Раздел 13 — Републички секретаријат за правосудство и управа, позиција 115, konto 401 — Материјални трошоци износот „35.000.000“, се заменува со износот „75.000.000“, износот на основната намена „517.760.000“ се заменува со износот „557.760.000“, во ставката Вкупно Раздел 13 (позиции од 113 до 124), износот „2.674.630.000“ се заменува со изно-

сот „2.714.630.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „2.230.630.000“ се заменува со износот „2.270.630.000“ и во ставката Вкупно износот „2.674.630.000“ се заменува со износот „2.714.630.000“.

10. Во Раздел 14 — Републички секретаријат за финансии, позиција 127 konto 401 — Материјални трошоци, износот „90.500.000“ се заменува со износот „180.500.000“, износот на основната намена „1.023.100.000“ се заменува со износот „1.113.100.000“, во ставката Вкупно Раздел 14 (позиции од 125 до 131) износот „1.544.671.000“ се заменува со износот „1.634.671.000“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „695.431.000“ се заменува со износот „785.431.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.544.671.000“ се заменува со износот „1.634.671.000“.

11. Во Раздел 16 — Дирекција за републички стоковни резерви, позиција 147 konto 433 — Учество на Републиката во реализирањето на Програмата за стоковни резерви, на двете места износот „2.500.000.000“ се заменува со износот „5.954.000.000“. Во ставката Вкупно Раздел 16 (позиции од 141 до 147) износот „2.813.572.000“ се заменува со износот „6.267.572.000“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „2.689.732.000“ се заменува со износот „6.143.732.000“ и во ставката Вкупно, износот „2.813.572.000“ се заменува со износот „6.267.572.000“.

12. Во раздел 21 — Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, позиција 194 konto 418 — Надоместок за уништување на штетниот дивеч, износот „3.500.000“ се заменува со износот „26.000.000“, износот на основната намена „584.688.000“ се заменува со износот „607.188.000“, во ставката Вкупно Раздел 21 (позиции од 188 до 195) износот „1.356.580.000“ се заменува со износот „1.389.080.000“, во ставката Рекапитулација: За функција на органот, износот „805.828.000“ се заменува со износот „828.328.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.356.580.000“ се заменува со износот „1.389.080.000“.

13. Во Раздел 24 — Републичка комисија за културни врски со странство, позиција 232 konto 452 — Средства за одделни активности, на двете места износот „240.000.000“ се заменува со износот „1.440.000.000“. Во ставката Вкупно Раздел 24 (позиции од 226 до 232) износот „650.415.000“ се заменува со износот „1.850.415.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „405.855.000“ се заменува со износот „1.605.855.000“ и во ставката Вкупно, износот „650.415.000“ се заменува со износот „1.850.415.000“.

14. Во Раздел 28 — Републичка комисија за односи со верските заедници, позиција 264 konto 459 — Помош на верските заедници, на двете места износот „75.000.000“ се заменува со износот „275.000.000“, во ставката Вкупно Раздел 28 (позиции од 258 до 264) износот „205.914.000“ се заменува со износот „405.914.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „132.714.000“ се заменува со износот „332.714.000“ и во ставката Вкупно, износот „205.914.000“ се заменува со износот „405.914.000“.

15. Во Раздел 29 — Републичка геодетска управа, позиција 272 konto 418 — Трошоци за извршување на премерот, износот „3.050.000.000“ се заменува со износот „6.050.000.000“, износот на основната намена „3.367.222.000“ се заменува со износот „6.367.222.000“, во ставката Вкупно Раздел 29 (позиции од 265 до 272) износот „4.295.522.000“ се заменува со износот „7.295.522.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „3.647.522.000“ се заменува со износот „6.647.522.000“ и во ставката Вкупно износот „4.295.522.000“ се заменува со износот „7.295.522.000“.

16. Во Раздел 31 — Републички хидрометеоролошки завод, позиција 288 konto 400 — Средства за дежурства и работа во државните празници, износот „20.000.000“ се заменува со износот „300.000.000“, позиција 290 konto 401 — Материјални трошоци, износот „75.000.000“ се заменува со износот „375.000.000“, износот на основната намена „2.878.656.000“ се заменува со износот „3.458.656.000“, позиција 294

konto 418 — Надоместок за метеоролошки набљудувања, износот „95.000.000“ се заменува со износот „195.000.000“, позиција 295 konto 418 — Хидролошки и метеоролошки мерења, износот „10.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“, позиција 296 konto 418 — одржување на хидролошките станици и објектот „Солунска глава“, износот „30.000.000“ се заменува со износот „130.000.000“, позиција 297 konto 418 — Трошоци за испитување на квалитетот на водите и за аерозагадувањето, износот „12.500.000“ се заменува со износот „82.500.000“, позиција 298 konto 418 — Радиосондажните мерења, износот „150.000.000“ се заменува со износот „330.000.000“, износот на основната намена „420.560.000“ се заменува со износот „940.560.000“. Во ставката Вкупно Раздел 31 (позиции од 287 до 299) износот „3.299.216.000“ се заменува со износот „4.399.216.000“, во ставката Рекапитулација: За Работната заедница износот „2.436.416.000“, се заменува со износот „2.716.416.000“, за функцијата на органот износот „862.800.000“ се заменува со износот „1.682.800.000“ и во ставката Вкупно, износот „3.299.216.000“ се заменува со износот „4.399.216.000“.

17. Во Раздел 35 — Македонска академија на науките и уметностите, позиција 316 konto 401 — Материјални трошоци, износот „165.000.000“ се заменува со износот „205.000.000“, износот на основната намена „1.664.160.000“ се заменува со износот „1.704.160.000“, во ставката Вкупно Раздел 35 (позиции од 234 до 332) износот „2.070.222.000“ се заменува со износот „2.110.222.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „843.582.000“ се заменува со износот „883.582.000“ и во ставката Вкупно, износот „2.070.222.000“ се заменува со износот „2.110.222.000“.

18. Во Раздел 36 — Матица на иселениците на Македонија, позиција 335 konto 401 — Материјални трошоци, износот „24.000.000“ се заменува со износот „34.000.000“, износот на основната намена „266.714.000“ се заменува со износот „276.714.000“, позиција 339 konto 418 — Финансирање на одделни активности, износот „120.000.000“ се заменува со износот „218.000.000“, износот на основната намена „269.700.000“ се заменува со износот „367.700.000“, позиција 341 konto 461 — Издавачка дејност, на двете места износот 270.000.000“ се заменува со износот „526.000.000“, во ставката Вкупно Раздел 36 (позиции од 333 до 341) износот „806.414.000“ се заменува со износот „1.170.414.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „587.294.000“ се заменува со износот „951.294.000“ и во ставката Вкупно износот „806.414.000“ се заменува со износот „1.170.414.000“.

19. Во Раздел 37 — Врховен суд на Македонија, позиција 344 konto 401 — Материјални трошоци, износот „30.000.000“ се заменува со износот „40.000.000“, износот на основната намена „770.960.000“ се заменува со износот „780.960.000“, во ставката Вкупно Раздел 37 (позиции од 342 до 349) износот „1.613.864.000“ се заменува со износот „1.623.864.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „946.424.000“ се заменува со износот „956.424.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.613.864.000“ се заменува со износот „1.623.864.000“.

20. Во Раздел 41 — Јавно правобранителство на Македонија, позиција 372 konto 401 — Материјални трошоци, износот „11.000.000“ се заменува со износот „22.000.000“, износот на основната намена „219.960.000“ се заменува со износот „230.960.000“, во ставката Вкупно Раздел 41 (позиции од 370 до 375), износот „415.837.000“ се заменува со износот „426.837.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „222.397.000“ се заменува со износот „233.397.000“, и во ставката Вкупно, износот „415.837.000“ се заменува со износот „426.837.000“.

21. Во Раздел 42 — Републички суд за прекршоци, позиција 379 konto 401 — Материјални трошоци, износот „14.000.000“ се заменува со износот „64.000.000“, износот на основната намена „353.384.000“ се заменува со износот „403.384.000“, во ставката Вкупно Раздел 42 (позиции од 376 до 382), износот „770.

489.000“ се заменува со износот „826.489.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „468.209.000“ се заменува со износот „518.209.000“ и во ставката Вкупно, износот „770.489.000“ се заменува со износот „820.489.000“.

22. Во Раздел 43 — Окружен суд — Битола, позиција 385 konto 401 — Материјални трошоци, износот „45.000.000“ се заменува со износот „75.000.000“, износот на основната намена „815.560.000“ се заменува со износот „845.560.000“ во ставката Вкупно Раздел 43 (позиции од 383 до 391) износот „1.496.160.000“ се заменува со износот „1.526.160.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „795.360.000“ се заменува со износот „825.360.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.496.160.000“ се заменува со износот „1.526.160.000“.

23. Во Раздел 44 — Окружен суд — Скопје, позиција 394 konto 401 — Материјални трошоци, износот „80.000.000“ се заменува со износот „160.000.000“, износот на основната намена „1.554.000.000“ се заменува со износот „1.634.400.000“, во ставката Вкупно Раздел 44 (позиции од 392 до 399) износот „2.985.276.000“ се заменува со износот „3.065.276.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „1.606.476.000“ се заменува со износот „1.686.476.000“ и во ставката Вкупно, износот „2.989.276.000“ се заменува со износот „3.065.276.000“.

24. Во Раздел 45 — Окружен суд — Штип, позиција 407 konto 401 — Материјални трошоци, износот „30.000.000“ се заменува со износот „50.000.000“, износот на основната намена „503.000.000“ се заменува со износот „523.000.000“, во ставката Вкупно Раздел 45 (позиции од 405 до 413) износот „981.099.000“ се заменува со износот „1.001.099.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „565.659.000“ се заменува со износот „585.659.000“ и во ставката Вкупно износот „981.099.000“ се заменува со износот „1.001.099.000“.

25. Во Раздел 46 — Окружен стопански суд — Битола, позиција 416 konto 401 — Материјални трошоци, износот „60.000.000“ се заменува со износот „120.000.000“, износот на основната намена „499.880.000“ се заменува со износот „559.880.000“, во ставката Вкупно Раздел 46 (позиции од 414 до 420) износот „756.758.000“ се заменува со износот „816.758.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „360.758.000“ се заменува со износот „420.758.000“ и во ставката Вкупно, износот „756.758.000“ се заменува со износот „816.758.000“.

26. Во Раздел 47 — Окружен стопански суд — Скопје, позиција 423 konto 401 — Материјални трошоци, износот 220.000.000“ се заменува со износот „300.000.000“, износот на основната намена „2.089.700.000“ се заменува со износот „2.169.700.000“, во ставката Вкупно Раздел 47 (позиции од 421 до 427) износот „3.398.700.000“ се заменува со износот „3.478.700.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „1.722.900.000“ се заменува со износот „1.892.900.000“ и во ставката Вкупно, износот „3.398.700.000“ се заменува со износот „3.478.700.000“.

27. Во Раздел 48 — Окружен стопански суд — Штип, позиција 430 konto 401 — Материјални трошоци, износот „110.000.000“ се заменува со износот „210.000.000“, износот на основната намена „406.960.000“ се заменува со износот „506.960.000“, во ставката Вкупно Раздел 48 (позиции од 428 до 434) износот „664.251.000“ се заменува со износот „764.251.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „405.051.000“ се заменува со износот „505.051.000“ и во ставката Вкупно, износот „664.251.000“ се заменува со износот „764.251.000“.

28. Во Раздел 50 — Окружно јавно обвинителство — Скопје, позицијата 444 konto 401 — Материјални трошоци, износот „22.000.000“ се заменува со износот „52.000.000“, износот на основната намена „403.960.000“ се заменува со износот „433.960.000“, во ставката Вкупно Раздел 50 (позиции од 442 до 448) износот „1.163.560.000“ се заменува со износот „1.193.560.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата

на органот, износот „836.200.000“ се заменува со износот „866.200.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.163.560.000“ се заменува со „1.193.560.000“.

29. Во Раздел 53 — Основен суд на здружениот труд — Битола, позиција 466 konto 401 — Материјални трошоци, износот „25.000.000“ се заменува со износот „35.000.000“, износот на основната намена „344.280.000“ се заменува со износот 354.280.000“, во ставката Вкупно Раздел 53 (позиции од 464 до 470) износот „537.912.000“ се заменува со износот „547.912.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „250.632.000“ се заменува со износот „260.632.000“ и во ставката Вкупно, износот „537.912.000“ се заменува со износот „547.912.000“.

30. Во Раздел 54 — Основен суд на здружениот труд — Скопје, позиција 477 konto 418 — Трошоци за затоплување, износот „10.000.000“ се заменува со износот „60.000.000“, позиција 478 konto 418 — Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица, износот „6.000.000“ се заменува со износот „16.000.000“, износот на основната намена „840.008.000“ се заменува со износот „900.008.000“, во ставката Вкупно Раздел 54 (позиции од 471 до 478) износот „1.704.008.000“ се заменува со износот „1.764.008.000“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „1.032.488.000“ се заменува со износот „1.092.488.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.704.008.000“ се заменува со износот „1.764.008.000“.

31. Во Раздел 56 — Казнено-поправен дом — Идризово, позиција 492 konto 413 — Посебни материјални трошоци, износот „900.000.000“ се заменува со износот „1.900.000.000“, износот на основната намена „960.211.000“ се заменува со износот „1.960.211.000“, во ставката Вкупно Раздел 56 (позиции од 485 до 492) износот „3.727.347.000“ се заменува со износот „4.727.347.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „1.225.131.000“ се заменува со износот „2.225.131.000“ и во ставката Вкупно, износот „3.727.347.000“ се заменува со износот „4.727.347.000“.

32. Во Раздел 57 — Воспитно-поправен дом — Тетово, позиција 495 konto 401 — Материјални трошоци износот „47.000.000“ се заменува со износот „87.000.000“, износот на основната намена „846.680.000“ се заменува со износот „886.680.000“, позиција 499 konto 418 — Трошоци за затоплување, износот „50.000.000“ се заменува со износот „100.000.000“, позиција 500 konto 418 — Набавка на облека, износот „15.000.000“ се заменува со износот „75.000.000“, позиција 501 konto 418 — Посебни материјални трошоци, износот „290.000.000“ се заменува со износот „390.000.000“, износот на основната намена „412.376.000“ се заменува со износот „622.376.000“, во ставката Вкупно Раздел 57 (позиции од 493 до 501) износот „1.259.056.000“ се заменува со износот „1.509.056.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот износот „525.376.000“ се заменува со износот „775.376.000“ и во ставката Вкупно, износот „1.259.056.000“ се заменува со износот „1.509.056.000“.

33. Во Раздел 59 — Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, позиција 512 konto 401 — Материјални трошоци, износот „150.000.000“ се заменува со износот „450.000.000“, износот на основната намена „1.296.504.000“ се заменува со износот „1.596.504.000“ во ставката Вкупно Раздел 59 (позиции од 510 до 518) износот „3.812.927.000“ се заменува со износот „4.112.927.000“, во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „2.742.983.000“ се заменува со износот „3.042.983.000“ и во ставката Вкупно, износот „3.812.927.000“ се заменува со износот „4.112.927.000“.

34. Во Раздел 60 — Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина, позиција 521 konto 401 — Материјални трошоци, износот „95.000.000“ се заменува со износот „295.000.000“, износот на основната намена „390.280.000“ се заменува со износот „590.280.000“. Во ставката Вкупно Раздел 60 (позиции од 519 до 537) износот „968.717.000“ се заменува со износот „1.168.717.000“. Во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „716:

957.000", се заменува со износот „916.957.000" и во ставката Вкупно, износот „968.717.000" се заменува со износот „1.168.717.000".

35. Во Раздел 62 — Републичка конференција на Сојузот на резервните воени старешини, позиција 548 konto 401 — Материјални трошоци, износот „11.200.000" се заменува со износот „21.200.000", износот на основната намена „72.250.000" се заменува со износот „82.250.000", во ставката Вкупно Раздел 62 (позиции од 546 до 554) износот „205.234.000" се заменува со износот „215.234.000", во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „153.394.000" се заменува со износот „163.394.000" и во ставката Вкупно, износот „205.234.000" се заменува со износот „215.234.000".

36. Во Раздел 63 — Републички фонд за кредитирање на побрзој развој на недоволно развиените краишта, позиција 557 konto 401 — Материјални трошоци, износот „12.000.000" се заменува со износот „22.000.000", износот на основната намена „105.840.000" се заменува со износот „115.840.000", во ставката Вкупно Раздел 63 (позиции од 555 до 560) износот „317.111.000" се заменува со износот „327.111.000"; во ставката Рекапитулација: За функцијата на органот, износот „232.151.000" се заменува со износот „242.151.000" и во ставката Вкупно, износот „317.111.000" се заменува со износот „327.111.000".

37. Во Раздел 64 — Средства за компензации и регреси, позиција 561 konto 431 — Компензација на цената на дневните информативно-политички весници и друго, износот „7.000.000.000" се заменува со износот „11.000.000.000", износот на основната намена „9.300.000.000" се заменува со износот „13.300.000.000" и во ставката Вкупно Раздел 64 (позиции од 561 до 562) износот „9.300.000.000" се заменува со износот „13.300.000.000".

38. Во Раздел 65 — Други обврски на Републиката, позиција 563 konto 415 — Учество на Републиката, за набавка на опрема за информациониот систем на Републиката, износот „13.040.000.000" се заменува со износот „38.754.000.000"; позиција 564 konto 416 — За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката, износот „1.800.000.000" се заменува со износот „5.580.000.000", позиција 565 konto 418 — Финансирање на Програмата за мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, износот „2.500.000.000" се заменува со износот „11.500.000.000"; износот на основната намена „17.570.500.000" се заменува со износот „47.350.500.000"; позиција 577 konto 433 — Учество на Републиката во покривањето на курсните разлики, износот „21.600.000.000" се заменува со износот „7.600.000.000"; позиција 578 konto 433 — Регреси на камати по селективна програма, износот „37.000.000.000" се заменува со износот „22.100.000.000", позиција 582 konto 433 — Учество во реконструкцијата на печатницата „Нова Македонија", износот „34.200.000.000" се заменува со износот „38.754.000.000"; позиција 584 konto 433 — Учество на Републиката во фондот за технолошки развој на СФРЈ, износот „3.200.000.000" се заменува со износот „3.700.000.000"; по позицијата 590 се додаваат осум нови позиции: од 590-а до 590-ж кри гласат: позиција 590-а konto 433 — Регрес за вештачки губрива со износ на контото „10.000.000.000"; позиција 590-б konto 433 — Курсни разлики по депонираните штедни влогови, со износ на контото „12.100.000.000"; позиција 590-в konto 433 — Средства за „ФЕНИ", со износ на контото „5.000.000.000"; позиција 590-г konto 433 — Програма за развој на земјоделството со износ на контото „12.000.000.000"; позиција 590-д konto 433 — Сулституција за енергија, со износ на контото „1.006.000.000"; позиција 590-е konto 433 — Истражување на нафта и гас, со износ на контото „4.432.000.000"; позиција 590-е konto 433 — Развој на рудници за јаглен, со износ на контото „2.580.000.000", позиција за 590-ж konto 433 — Развој на железничкиот сообраќај со износ на контото

„1.100.000.000", износот на основната намена „158.818.000.000" се заменува со износот „159.918.000.000"; износот на основната намена „134.003.000.000" се заменува со износот „159.918.000.000". Во ставката Вкупно Раздел 65 (позиции од 563 до 595) износот „191.877.500.000" се заменува со износот „256.286.500.000".

39. Во Раздел 66 — Средства за финансирање на други општествено-политички заедници, позиција 596 konto 440 — Придонес за буџетот на Федерацијата на двете места, износот „213.700.000.000" се заменува со износот „630.490.000.000"; Во делот Дополнителни средства за општи потреби на општините, позиција 597 konto 445 — Берово, износот „616.172.000" се заменува со износот „1.120.312.000"; позиција 598 konto 445 — Брод Македонски, износот „695.264.000" се заменува со износот „1.264.116.000"; позиција 599 konto 445 — Винаца Македонска, износот „510.690.000" се заменува со износот „944.907.000"; позиција 600 konto 445 — Дебар, износот „774.008.000" се заменува со износот „1.407.286.000"; позиција 601 konto 445 — Делчево, износот „657.525.000" се заменува со износот „1.195.500.000"; позиција 602 konto 445 — Демир Хисар, износот „854.852.000" се заменува со износот „1.554.276.000"; позиција 603 konto 445 — Кавадарци, износот „27.428.000" се заменува со износот „49.868.000"; позиција 604 konto 445 — Кочани, износот „683.243.000" се заменува со износот „1.242.260.000"; позиција 605 konto 445 — Кратово, износот „666.886.000" се заменува со износот „1.212.520.000"; позиција 606 konto 445 — Крива Паланка, износот „1.071.466.000" се заменува со износот „1.948.119.000"; позиција 607 konto 445 — Крушево, износот „721.296.000" се заменува со износот „1.311.446.000"; позиција 608 konto 445 — Куманово, износот „500.392.000" се заменува со износот „909.803.000"; позиција 609 konto 445 — Прилеп, износот „529.808.000" се заменува со износот „963.286.000"; позиција 610, konto 445 — Радовиш, износот „709.609.000" се заменува со износот „1.290.197.000"; позиција 611 konto 445 — Свети Николе, износот „104.573.000" се заменува со износот „190.131.000", износот на основната намена „932.221.000" се заменува со износот „16.604.027.000". Во ставката Вкупно раздел 66 (позиции од 596 до 611) износот „222.832.221.000" се заменува со износот „647.154.221.000".

40. Во Раздел 67 — Средства за резервите, позиција 612 konto 470 — Издвојување во Постојаната резерва на Републиката на двете места износот „5.000.000.000" се заменува со износот „12.000.000.000"; позиција 615 konto 488/1 — Средства за усогласување на личните доходи на вработените согласно со општествените договори, износот „4.292.000.000" се заменува со износот „451.510.000.000", износот на основната намена „8.024.000.000" се заменува со износот „455.242.000.000". Во ставката Вкупно Раздел 67 (позиции од 612 до 615) износот „13.024.000" се заменува со износот „467.242.000.000".

41. По Раздел 67 се дава нов Раздел 68 кој гласи: „Раздел 68 — Црвен крст на Македонија, со позиции од 616 до 619 кои гласат: позиција 616 konto 400 — Лични доходи на работниците во Работната заедница, со износ на контото „75.500.000"; позиција 617 konto 400/1 — Средства за заедничка потрошувачка со износ на контото „534.000"; позиција 618 konto 401 — Материјални трошоци, со износ на контото „16.500.000"; позиција 619 konto 418 — Семинари и советувања, со износ на контото „9.500.000". Вкупно Раздел 68 (позиции од 616 до 619) со износ на основната намена „102.034.000"; Рекапитулација: За работната заедница со износ на контото „76.034.000", За функцијата на органот, со износ на контото „26.000.000", Вкупно: „102.034.000".

Член 4

Овие измени и дополнувања влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".

474.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 13 јули 1989 година.

Бр. 08-2609/1
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 7/86, 45/86 и 50/87), во член 6 став 1 се менува и гласи:

„Месечната аконтација на обврската се утврдува врз основа на податоците од полугодишната, односно годишната пресметка зголемена со процентот на порастот на цените на мало во Републиката во периодот што му претходи на месецот за кој се плаќа обврската во однос на просечните цени на мало во претходната година, односно првото полугодие од тековната година“.

Член 2

Во член 9 став 1 зборот „Годишната“ се заменува со зборот „Конечната“, а зборовите: „завршните сметки“ се заменуваат со зборовите: „годишните пресметки“.

Во став 2 зборовите: „завршната сметка“ се заменуваат со зборовите: „годишната пресметка“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

475.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за работните односи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 13 јули 1989 година.

Бр. 08-2630/1
14 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 45/77, 3/83, 3/85, 46/86, 43/87 и 24/89), во членот 76 став 1 зборовите: „во претходното тримесечје“ се заменуваат со зборовите: „во претпоследниот месец“.

Став 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1989 година.

476.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Црвениот крст на Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 13 јули 1989 година.

Бр. 08-2631/1
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 27/77, 3/85, 10/85 и 51/88), во член 12 по зборовите: „за приредби“ се додаваат зборовите: „грамофонски плочи и музички касети“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

477.

Врз основа на член 371 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Амандман XLIX точка 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 5 од Законот за избор на член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен весник на СРМ“ број 16/74, 7/89, 21/89), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија се избира
д-р Васил Тупурковски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2718

13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

478.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Се усвојува Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и други примања и надоместоци на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации.

2. Се овластува Дургут Едиповски, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го потпише Општествениот договор во предложениот текст.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2625/1

13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

479.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНКЦИИ, НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Се усвојува Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и на другите примања и надоместоци на носителите на правосудните функции, на функционерите и раководните работници во републичките органи и во органите на општествено-политичките организации во Републиката.

2. Се овластува Дургут Едиповски, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише Општествениот договор во предложениот текст.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2626/1

13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

480.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Се усвојува Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за уредување на личните доходи и на другите примања и надоместоци на функционерите во републичките органи и органите на општествено-политичките организации во Републиката.

2. Се овластува Дургут Едиповски, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го потпише Општествениот договор во предложениот текст.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2627/1 Претседател
13 јули 1989 година на Собранието на СРМ,
Скопје д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

481.

Врз основа на член 86 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на СРМ“ број 41/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Се дава согласност на Општите услови за испорака на топлинска енергија, што ги донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, на седницата одржана на 7 јули 1989 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2629/1
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

482.

Врз основа на член 560 од Законот за здружениот труд и членовите 394 и 400 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА АНЕКСОТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕНИК ФИГУРА НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ БРАКАТА КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

1. Се усвојува Анексот на самоуправната спогодба за здружување средства за подигање, чување, одржување, заштита и користење на споменик фигура на словенските просветители браќата Кирил и Методиј во Скопје.

2. Се овластува д-р Саво Климовски, претседател на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, да го потпише Анексот на Самоуправната спогодба.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2628/1
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

483.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиники при Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Марица Георгиевска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

д-р Русе Бошковски, директор на Центарот за планирање на семејството — Скопје,

Благородна Мингова, секретар на ОК на СКМ Чаир — Скопје.

Митко Стојановски, асистент на Економскиот факултет во Скопје, и

Владо Хациев, директор на Медицинскиот центар во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2640
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

484.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ институти при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

д-р Саво Миронски, професор во пензија,

Драги Трајановски, член на Советот на Републиката,

Венцеслав Илјадников, дипл. фармацевт во „Реплек Македонија“ — Скопје,

Борче Наумовски, помошник на секретарот на Републичката СИЗ за здравствена заштита, и

Лазар Толев, дипломиран фармацевт во „Алкалоид“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2639
13 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

485.

Врз основа на член 248 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/86, 29/86 и 7/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на РО Медицински факултет во Скопје се именуваат:

Кирил Андоновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, началник во Собранието на општина Чаир Скопје,

Бождар Андоновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Димитар Трајковски, шеф на Кабинетот на претседателот на Собранието на СРМ,

Гулистана Јумеровска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, и

Никола Камчев, директор на Медицинскиот центар во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2638

13 јули 1989 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

486.

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје се именува Миљана Доневска, извршен секретар во ЦК на СКМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2642

13 јули 1989 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

487.

Врз основа на амандман XIV точка 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА ОРГАНИЗИРАНО, УСОГЛАСЕНО И КООРДИНИРАНО ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПОПУЛАЦИОНАТА ПОЛИТИКА ВО СРМ

За член на Координационото тело за организирано, усогласено и координирано остварување на

мерките и активностите во областа на популациона-та политика во СРМ се именува Елена Ставрева, виш советник во Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-2641

13 јули 1989 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

488.

Врз основа на точка 4.2. од Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 32/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 13 јули 1989 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Тргувајќи од верификуваните поставки во Стратегијата на технолошкиот развој на СФР Југославија, Долгорочниот општествен план на СР Македонија за периодот од 1986 до 2000 година, состојбата на технолошкиот развој во СР Македонија, како и научно и емпириски верификуваните сознанија за состојбата и правците на технолошкиот развој во светот, со оваа Програма се утврдуваат:

Целите и задачите на технолошкиот развој кои треба да се остварат во наредниот период.

Приоритетните правци и нивото на технолошката развиеност која треба да се постигне во одделни области.

Програмите за развој на базичните и посебните технологии.

Мерките и активностите за ефикасно остварување на политиката на технолошкиот развој.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА СР МАКЕДОНИЈА

Социјалистичка Република Македонија нема така изразити природни, ниту создадени компаративни предности со чија помош би можела успешно да ги решава своите екзистенционални развојни проблеми, без амбициозен и нејзе соодветен технолошки развој.

Осмислениот технолошки развој на Републиката до почетокот на XXI век треба да ги надмине недостатоците во досегашниот технолошки развој и да создаде потребни услови за достигнување на технолошкото ниво на земјата и на земјите кои се технолошки и економски поразвиени.

Тоа ќе биде основен услов за постигнување задоволителна валоризација на производните и творечките можности на Републиката, конкурентна стратешка положба во светската поделба на трудот и создавање долгорочни позитивни услови за работење и развој на генерациите кои доаѓаат.

Согласно со достигнатиот степен на општествено-економскиот развој на Републиката, трендот на технолошкиот развој на развиените земји, вкупните материјални и нематеријални потенцијали на Републиката и присутните ограничувачки фактори за технолошкиот развој, се поставуваат следниве цели на технолошкиот развој во СР Македонија:

1. Усогласен и урамнотежен технолошки развој во рамките на вкупниот општествено-економски развој на Републиката.

2. Зголемување на технолошката и развојната рамноправност на СР Македонија во СФРЈ и светот, со побрз развој на сопствени технологии и нивна примена во производството и општествените дејности.

3. Создавање основа за реструктурирање на стопанството.

4. Интензивирање на стопанскиот развој и зголемување на доходноста на стопанството.

5. Обезбедување на зголемени можности за вработување, особено во подрачјата со повисока квалификација на трудот.

6. Обезбедување рамномерен регионален развој.

7. Зголемување на учеството на Републиката во стопанството на земјата, односно во светското стопанство со нагласена ориентација кон извоз на производи и услуги.

8. Подобрување на квалитетот на живеење на населението (хуманизација на трудот, уредување на просторот, заштитата на околината, образование, култура и слични елементи).

Овие цели ќе се остварат преку:

1. Создавање основи за нови базични технологии.

2. Контролиран и усогласен развој на избрани базични, пропульзивни и традиционални технологии.

3. Јакнење на извозната способност на стопанството.

4. Развој на научно-технолошката соработка со светот.

5. Интензивен развој на мали производни програми.

6. Ревитализација на постојните технологии.

3. ПРАВЦИ И АСПИРАЦИИ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ

Врз основа на критериумите за проценување на развојно-технолошкиот потенцијал:

- пораст на светската и домашната побарувачка;
- афирмираноста на домашното производство;
- енергетските и материјалните ресурси;
- кадровската опременост;
- истражувачкиот потенцијал;
- геополитичката положба;
- технолошката интензивност;

се одредуваат следниве приоритетни правци на технолошкиот развој на СР Македонија:

— брз развој и широка примена на базичните технологии: информатиката и биотехнологијата;

— достигнување и одржување на современо ниво на технологија на производството со висок развојно-технолошки потенцијал: нумерички управувани алатни машини, индустриска опрема, хемиски производи;

— достигнување и одржување на современо ниво на технологија* на дејностите и производството со среден развојно-технолошки потенцијал: фармацевтски производи, електрични машини и апарати, возила, земјоделски машини, алати, хемикалии за земјоделство;

— достигнување и одржување на современо ниво на технологија на дејностите и производството со низок развојно-технолошки потенцијал: храна, конфекција, кожна галантерија, мебел; и

— технолошка ревитализација во сите дејности и производства.

Аспирациите во поглед на технолошкото осамостојување во креирањето на технолошкиот развој се:

а) најинтензивна соработка на наши и странски партнери (активен заеднички трансфер) во базичните технологии и во дејностите и производството со висок и среден развојно-технолошки потенцијал;

* Современо ниво на технологија означува содржина на технолошко-економски перформанси верифицирани од пазарот на развиените земји, од аспект на функционалност, квалитет, трошоци, цена и сл.

б) прифаќање странски готови или фазни технолошки решенија за кои ќе може да се обезбеди домашен придонес за нивно унапредување и иновирање во дејностите и производството од групата со висок развојно-технолошки потенцијал; и

в) создавање самостојни домашни технолошки решенија и иницијативи за соработка со странски партнери во најголем број стопански дејности и производство од групите со среден и низок развојно-технолошки потенцијал.

4. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА ТЕХНОЛОГИИ

Задачите и правците на технолошкиот развој во СР Македонија ќе се остваруваат со програми за развој на технологии и знаења, при што за оценување на приоритетот на нивната реализација ќе се применуваат критериумите за вреднување на технологиите дефинирани во Стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ и тоа: критериумите за квалитетот на технологиите, критериумите за степенот на освоеноста и освојноста на технологиите и критериумите за целта на примената на технологиите.

Во наредниот период, селективно динамички ќе се реализираат следниве програми:

4.1. Информатика

1. Развој на системот на научни и технолошки информации.

2. Развој на софтвер за дистрибуирани информационални системи и бази на податоци.

3. Компјутерски мрежи и пренос на податоци во компјутерски мрежи.

4. Развој на софтвер за индустриска автоматизација за помош во проектирањето, водењето на производство и раководењето.

5. Развој на современи информационални системи во нестопанските дејности и јавните служби (јавна управа, здравство, платниот систем, образование, туризам и друго).

4.2. Биотехнологија

1. Развој и усвојување на биотехнолошки процеси за производство на пестициди, биополимери и органски киселини.

2. Создавање микробиолошки средства за заштита и регулација на растењето на растенијата (бактериолошки ѓубрива).

3. Развој на производството на биосинтетски производи (биомултипликација во субмерзни услови на мицелиум, биосинтеза врз секундарни сировини, пектолитички ензими, биохемиски реагенси и ензими).

4. Создавање нови дијагностички средства и методи врз основа на биотехнологиите, во правец на моноклонални антитела за дијагностика на инфективни, соматски, онколошки заболувања, алергистички состојби, нарушување на имунитетот.

5. Развој на производство на квалитетен безвирусен семенски и саден материјал.

6. Развој на производството на храна, вино, пиво, сокови, млечни производи.

7. Биотехнолошко производство на диетална храна, природни зачини и адитиви.

4.3. Флексибилни производни системи

1. Развој на нумерички управувани алатни машини.

2. Развој на компоненти за флексибилни технологии (нумерички управувани единици, сензорски системи, елементи на хидраулична и пневматска автоматика).

3. Развој на индустриски роботи, транспортни потсистеми и складишта.

4. Развој на системите во флексибилните технологии (флексибилни келим базирани на нумерички управувани технологии).

5. Развој на автоматизирани фабрики за сериско производство на модулни склопови за алатни машини.

4.4. Индустриска опрема

1. Развој на производството на процесната опрема за прехранбена индустрија, хемиска индустрија, обработка на метал и дрво.
2. Развој на производството на пумпи за агресивни течности и висок притисок.
3. Развој на апарати и линии за автоматско заварување.

4.5. Хемиски производи

1. Развој на производство на специјални хемикалии од органско и неорганско потекло (малотонажна хемија).
2. Развој на технологии за производство и преработка на полимери за техничка намена (нови материјали) и здравство.
3. Добивање на хемиски производи од неорганско потекло (синтези на база на метали, силикати, туфови, секундарни и отпадни индустриски материјали).
4. Развој на технологии на композитни материјали (за производството на армирачки материјали, врзани средства, композити и производи од композити).
5. Развој на технологии за производство на вештачки ђубрива.
6. Развој на ракетно гориво.

4.6. Фармацевтски производи

1. Разработка на технолошки постапки за добивање на разни видови квалитети на екстракти, изолати и чисти супстанции за примена на фармацевтската, козметичката и прехранбената индустрија.
2. Развој на синтези за добивање на одредени видови лековити супстанции (сировини и нови фармацевтски производи).
3. Развој на постапки за изолација и полусинтетска доработка на сировините, алкалоиди, во финални производи.
4. Развој на производство на деривати од крвта.

4.7. Електрични машини и апарати

1. Развој на расклопни апарати (прекинувачи) со SF₆ гас до 380 kV.
2. Развој на маслени енергетски трансформатори за 12 и 24 kV, суви енергетски трансформатори до 24 kV, мерни трансформатори, трансформаторски станици, помошни склопки, високонапонски осигурувачи, нисконапонски гребенасти контролори.
3. Развој на нови видови акумулаторски плочи и акумулатори.
4. Развој на нови видови кабли.
5. Развој на микропроцесорски повеќефункционални системи за заштита, автоматизација, мерење и далечинска контрола кај среднонапонски и нисконапонски дистрибутивни постројки.
6. Развој на далечински информативни процесни станици.
7. Развој на универзални контролери за автоматизација на индустриски процеси.
8. Развој на бесконтактни управувачки системи.
9. Развој на електростатски филтри за прочистување на димни гасови.
10. Развој на системи за озонирање на водите.
11. Развој на системи на врски, апаратури за надземни станици со сателитска врска и создавање на системи на сателитски, радио и телевизиски пренос.
12. Развој на мобилни радио-телефонски системи.
13. Развој на производство на уреди за сметачка техника.

4.8. Возила

1. Развој на нови типови автобуси и специјални возила.
2. Развој на нови типови камп-приколки и приколки за трактори.

3. Развој на делови и прибор за моторни возила.
4. Развој на опрема за кочење со микропроцесорски систем на управување за шински возила.
5. Развој на преносници и запчаници за високо оптоварување и големи брзини.

4.9. Земјоделски машини

1. Развој на производство на машини за основна обработка на почвата.
2. Развој на производство на машини за подготовка за сееење, сееење, косеење и заштита на растенијата.
3. Развој на наменски машини за обработка на тутун и за градинарството.
4. Развој на системи за наводнување.

4.10. Алати

1. Развој на технологии за производство на специјален рачен и машински алат.

4.11. Храна

1. Создавање нови генетски капацитети во растителното и сточарското производство со примена на нови селекциски методи и генетски комбинации.
2. Потполно искористување на генетските својства на културните растенија и домашните животни во наши услови.
3. Интензивирање на производството на житни и градинарски растенија и тутун.
4. Интензивирање на пчеларството и преработката на медот и другите пчеларски производи.
5. Производство на храна во затворени простории, водени средини, ридско-планинските подрачја и одгледување на други растенија (лековити) во различни услови.
6. Интензивирање на производството на млеко, млечни производи и месо со повисок степен на обработка.
7. Интензивирање на производството на овошје и развој на рационални технологии за негова преработка.
8. Производство на здрава храна на заштитени зони без употреба на пестициди и други хемиски средства.
9. Развој на технологии за одржување на храната.
10. Развој на можностите за зголемување на продуктивноста на биомасата во шумските екосистеми и нејзино користење како сировина, енергија и храна.

4.12. Технолошка ревитализација

Да се развијат методи, постапки, опрема, нови материјали и знаења за подобрување на производите и производните програми, организацијата и управувањето со технолошките процеси, заштеда на материјали и енергија првенствено во: агроиндустрискиот комплекс, електроенергетиката, електроиндустријата, металургијата, машиноградбата и металопреработувачката индустрија, текстилната индустрија, кожната и хемиската индустрија, особено со реализација на:

1. Развој на постапки за анализа на планирање на енергетскиот систем, рационална употреба, супституција и штедење на енергија, воведување на управувачки информативни и надзорни системи во енергетските објекти.
2. Оптимизирање на производството на сурово железо во електроредуктивни печки.
3. Изработка на експертни системи и модернизација на технолошките процеси за добивање челик со повисок квалитет и преработка на челик во екстра јаки-жилави челици.
4. Создавање нови материјали врз база на црните и обоените метали, тешкотопивите соединенија со користење на методи во прашкастата металургија.
5. Создавање нови технологии за обработка на плазмени, вакуумни и детонациони технологии на напесување на отпорни, стабилни и корозивно-отпорни покривања.

6. Развој на технологијата за автогено топење на оловни и бакарни концентрати.

7. Развој на технолошки постапки за искористување на ретките метали од олово-цинковите руди.

8. Оптимизирање на процесите во подготовката и обогатувањето на минералните сировини, металуршката подготовка на сировините и отпадните материјали за металуршка употреба и употреба во други индустриски гранки.

9. Замена на челични отковци со АДИ-метал.

10. Синтеза и примена на нови средства за подготовка и доработка на текстилни материји и за производство на неткаен текстил.

11. Унапредување на технологиите за производство на памучно, волнено, синтетичко предиво и текстил со високи форми на обработка и асортиманско обогатување.

12. Унапредување на механичката и хемиската обработка на дрво.

13. Унапредување на производството на мебел во стандардни и наменски асортиман.

14. Унапредување на обработката на кожа со различни степени на квалитет и намени.

15. Оптимизирање на производството и маркетингот за земјоделско-прехранбените производи.

16. Истражување во областа на градежништвото (материјали, конструктивни системи, технологии на градење, заштеда на енергија, водостопанство).

Натамошен селективен пристап во остварување на задачите, правците и приоритетните програми за развој на технологијата ќе се дефинира со изработка на соодветни стручни подлоги и договори на учесниците во реализацијата, односно по завршувањето на научно-истражувачкиот проект „Ревитализација и нови технологии во стопанството на СР Македонија“.

5. УСЛОВИ И МЕРКИ ЗА ПОДРШКА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ

Технолошкиот развој може да се одвива забрзано само во поволен амбиент, преку создавање основни системски претпоставки и создавање и развој на субјекти кои го потпомагаат и забрзуваат технолошкиот развој.

За постигнување на брз и ефикасен технолошки развој неопходно е да се развиваат сите фази во процесот: од создавање на истражувачки резултати, нивна примена во корисна технологија, дифузија на технологијата во стопанството и нејзина експлоатација и преточување во доход, кои во нашата Република се недоволно развиени.

Ова ќе се постигне со развојот на субјектите кои значајно влијаат на елементите на технолошкиот развој. Предност треба да се даде на: научно-истражувачките кадри, стручните кадри од техничките области, научно-истражувачките организации, истражувачко-развојните единици во стопанството, големите организации од материјалното производство, републиката управа со програмирани активности и мерки потрошувачите со барања за функционалност, квалитет и цена.

Понатаму, неопходно ќе се развиваат и усовршуваат и субјектите: квалификувани работници за нови технологии, иноватори, факултети и стручни школи, технолошки информационални центри, фондови за поддршка на технолошкиот развој, мали производни организации, извозни организации, органи и самоуправни асоцијации за наука и технологија, стручни здруженија, иновациони центри, банки и финансиски институции и јавноста.

Дел од овие субјекти не постојат и ќе се преземаат мерки за нивно формирање, додека дел од нив се недоволно развиени и не ги даваат ефектите што од нив се очекуваат во технолошкиот развој и постои потреба за преземање мерки за нивен натамошен развој.

Освен развојот на овие субјекти потребни се и дополнителни мерки за обезбедување: квалитетна побарувачка, иновационен амбиент, зголемување на продуктивноста на трудот и пораст на општествениот производ, соработка со странски партнери, инфор-

мираност за трендовите на технолошкиот развој во светот, поволни услови за инвестирање од други републики и странство и мотивираност за развој.

Согласно со овие разгледувања и заклучувањата од претходните поглавја се дефинираат: мерки со кои се изградува и развива неопходната инфраструктура за побрз технолошки развој, мерки за зголемување на кадровскиот потенцијал, мерки за финансиска поддршка и поттикнување на иновативното однесување и мерки за ангажирање на учесниците во технолошкиот развој.*

5. 1. Мерки на подрачјето на научно-технолошката инфраструктура

1. Развој на системот на научни и технолошки информации

Во рамките на изградбата на системот на научни и технолошки информации на Југославија, во СР Македонија ќе се развива специјализиран систем за научни и технолошки информации и специјализиран центар за сеизмологија и ќе се зголемува вклучувањето на големите стопански организации во системот на научни и технолошки информации на Југославија.

За развој на овие елементи на системот на научни и технолошки информации на Југославија ќе се изработат посебни програми, а дел од нивното финансирање ќе се обезбеди од средствата за поттикнување на технолошкиот развој на СФРЈ.

НОСИТЕЛ: НУБ „Климент Охридски“, ИЗИНС и големите стопански организации

РОК: до декември 1989 година

2. Формирање мрежа на центри за технолошки информации

Овие центри ќе даваат услуги за поголемо искористување на расположливите технологии, активирање на знаењата од научно-истражувачките институции и поединци, комерцијализација на технолошките иновации, консултантски и информационални услуги, како и помош во формирањето на мали иновативни организации.

Овие центри ќе вршат и прибирање, обработка и дистрибуција на патентната документација за потребите на стопанството од СР Македонија.

Во прва фаза, вакви центри ќе се формираат во РО „Макметал-инженеринг“ и Републиката заедница за научно-истражувачка дејност, а понатаму во поголемите стопански организации.

НОСИТЕЛ: РО „Макметал-инженеринг“ и Републиката заедница за научно-истражувачка дејност

РОК: крај на 1989 година

3. Изготвување на макроистражувачки програми

Овие програми ќе бидат рамки за организирање и изведување на конкретни истражувачки проекти дефинирани во глава 4 од Програмата. Тие ги изразуваат стратешките технолошки развојни целини на Републиката.

Реализацијата на овие програми ќе биде координирана во рамките на Републиката заедница за научно-истражувачка дејност, а нивното финансирање од здружените средства за научно-истражувачка дејност и меѓународната научна и технолошка соработка, ќе има приоритет.

Програмите се дефинираат во временски период од пет години и во првата фаза се следниве:

* Системот на мерки кој се предлага во натамошниот текст е комплементарен со низата веќе преземени мерки и активности на ниво на земјата и нашата Република, наведени во образложението на Програмата.

Програма 1: Биотехнологии во агроиндустрискиот комплекс и производство на природна храна

Да се развијат и адаптираат технологии за биотехнолошко производство на храна, биотехнолошки процеси и производи за чување на храна, како и технологии за производство на здрава природна храна.

Програма 2: Ревитализација на технологиите во стопанството на СР Македонија

Да се развијат методи, постапки, опрема и знаења за подобрување на производите и производните програми, организацијата и управувањето со технолошките процеси и заштеда на материјали и енергија.

Програма 3: Технологии за апликативни програмски решенија со помош на сметачки системи

Да се развиваат апликативни програмски решенија за ефикасно користење на информативни технологии, програми за технологии поддржувани со сметачи, проектирање и развој на информативни системи за остварување на автоматизирано работење на технолошките процеси, постапки и административните работи за подигање на продуктивноста и квалитетот на овие работи.

Програма 4: Автоматизација и флексибилни производни системи

Да се развијат машини, уреди, центри за обработка и системи, системски и апликативни програмски решенија за флексибилна обработка на предметите на работење со минимални губитоци при промена на работната операција или предметот на работење, со изнаоѓање на решенија за снабдување, терминирање и дистрибуција во услови на флексибилно производство.

Програма 5: Развој на хемиски, фармацевтски производи и нови материјали

Да се развијат технолошки постапки за добивање нови хемиски и фармацевтски производи, како и постапки за добивање нови материјали со високи перформанси.

НОСИТЕЛ: Републиката заедница за научно-истражувачка дејност и организациите на здружениот труд

РОК: јули 1989 година

4. Развој на Институтот за примена на електрониката, автоматиката, информатиката и нови материјали во стопанството на СР Македонија

За да се овозможи поголема примена на научните сознанија од овие важни области и базични технологии, неопходно е еден од постојните институти во СР Македонија со кадровско и материјално зајакнување да прерасне во врвен институт од овие области и да се вклучи во југословенската мрежа на истражувачко-развојните центри од посебен квалитет.

НОСИТЕЛ: Републиката заедница за научно-истражувачката дејност и Универзитетот „Кирил и Методиј“

РОК: до крајот на 1990 година

5. Развој на проектантско-консултантска организација за воведување на нови технологии

Оваа организација ќе дава услуги при ревитализацијата, иновирањето, воведувањето на нови технологии и реализацијата на инвестициите во стопанството на СР Македонија.

Оваа мерка ќе се реализира со подинамичен развој и здружување на постоечките проектантски организации од СР Македонија.

НОСИТЕЛ: Проектантски организации од СР Македонија

РОК: до крајот на 1989 година

6. Дефинирање на барањата на големите системи и јавни нарачки на технолошка опрема

Со цел да се создадат услови за вклучување на стопанството од СР Македонија во изградбата на големите системи (Електростопанство, ПТТ-сообраќај, железнички сообраќај и ЈНА), неопходно е овие системи во рамките на заедничките планови за развој во земјата да изработат програми и технички барања за опремата во наредниот период и да склучат договори за реализација на дел од таа опрема со стопанството во СР Македонија.

Истото, потребно е да се направи и за сите јавни работи кои ќе се изведуваат во СР Македонија (изградба на автопат, изградба на железнички пруги и сл.) и потребите на ЈНА.

НОСИТЕЛ: големите системи: Електростопанство, ПТТ-сообраќај, ЖТО — Скопје

РОК: до крајот на 1989 година

5.2. Мерки за јакнење на кадровскиот потенцијал

1. Унапредување на системот на образование во согласност со потребите на технолошкиот развој на СР Македонија

Создавањето на кадри и одржување, односно подигање на нивото на нивната компетентност во согласност со целите на технолошкиот развој, ќе се унапредува со развивање на содржините, формите и опремата на образовниот систем.

Образовните содржини треба да обезбедуваат стекнување на знаења за новите технологии, како и знаења на странски јазици, користење на научни и технолошки информации, употреба на сметачи и сл.

Исто така, неопходно е системот на образование да опфати и форми за перманентно образование и освежување на знаењата на кадрите од стопанството на СР Македонија.

Ќе се изврши и неопходното доопремување на наставните и научно-истражувачките лаборатории, за да се постигнат нормите на квалитет на образованието и истражувањата што ги бараат научниот и технолошкиот развој.

За ова ќе се изготват нормативи и програми за опремување, заедничко користење и одржување на набавената опрема.

НОСИТЕЛ: Републиката заедница за насочено образование и Републиката заедница за научно-истражувачка дејност

РОК: крај на 1989 година

2. Обучување на раководни и стручни кадри од стопанството

Стопанската комора на Македонија ќе организира дополнување на знаења и зголемување на компетентноста на раководните и стручните кадри во областа на организацијата, прогнозирањето и планирањето, познавањето на технологиите, маркетингот, финансиите, инвестирањето, кадровската политика, домашните и странски стопански системи и друго.

Ќе се врши заложителна обука на раководните и стручните кадри од стопанството со организирање на циклуси на предавања кои би ги држеле познати стручњаци и стопанственици од земјата и странство.

НОСИТЕЛ: Стопанската комора на Македонија во соработка со универзитетите во СР Македонија

РОК: крај на 1989 година

3. Доквалификација и специјализација на кадри

Ќе се унапредуваат формите на доквалификација и специјализација на кадрите и ќе се усогласуваат со потребите на технолошкиот развој.

За ова Републичката заедница за вработување во соработка со Стопанската комора на Македонија ќе изготвува годишни програми за доквалификација и специјализација на кадрите.

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за вработување во соработка со Стопанската комора на Македонија

РОК: крај на 1989 година

4. Да се овозможи на организациите на здружениот труд, трошоците за специјализација, постдипломски студии и докторати да ги стават на товар на трошоците за работење

Средствата за вакви усовршувања досега се издвојуваа од средствата за заедничка потрошувачка, што доведува до негативен однос на поголемиот дел од вработените, иако се работи за интерес на целата организација.

Заради ова потребно е да се овозможи овие средства во иднина да се стават на товар на трошоците на работењето зашто и ефектите од нив се одразуваат на работата на организацијата.

За реализација на оваа мерка, републичките органи ќе покренат иницијатива за измени на Законот за сметководството.

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

РОК: до крајот на 1989 година

5. Изработка на програма за соработка со наши афирмирани стручњаци и стопанственици, кои работат во странство и нивно вклучување во стопанскиот и технолошкиот развој на СР Македонија

Овие кадри, во кои нашата Република има вложено не мали средства, покажуваат голема спремност за соработка и помош во стопанскиот и технолошкиот развој на СР Македонија.

Преку осмислен пристап и користење на разни форми на нивно ангажирање, за што ќе се изготви посебна програма, можно е да се постигнат значајни технолошки, економски и други ефекти.

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

РОК: крај на 1989 година

5.3. Мерки за финансиска поддршка на иновативните процеси

1. Насочување на дел од средствата за научно-истражувачка дејност за финансирање на програми за технолошки развој и апликативни проекти

Средствата формирани во Републичката заедница за научно-истражувачка дејност за изработка на научно-истражувачки проекти, во наредниот период плански ќе се насочуваат и тоа:

— 70% од средствата за финансирање на макро-истражувачки програми предложени со оваа Програма, односно истражувачко-развојни проекти кои ќе се финансираат и од средствата што се обезбедуваат со Законот за обезбедување и користење на средства за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, како и општествено-хуманитарни истражувања поврзани со овие програми;

— 30% од средствата за финансирање на фундаментални истражувачки проекти.

Ова финансирање ќе се врши со распишување на годишен конкурс од страна на Републичката заедница за научно-истражувачка дејност за научно-истражувачки проекти во рамките на утврдените приоритетни програми.

За ова ќе биде неопходно промена на условите и критериумите за финансирање од страна на Републичката заедница за научно-истражувачка дејност, како и начинот на дефинирање, следење и усвојување на резултатите од проектите, со цел да се постигне ефективна и ефикасна истражувачка работа и брза примена на добиените резултати.

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за научно-истражувачка дејност во соработка со Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

РОК: јули 1989 година

2. Издвојување средства за финансирање на реализацијата на иновации, создавање на мали иновативни организации и ревитализација на технолозите

Со цел да се забрза процесот на примената на иновациите и ревитализацијата, ќе биде неопходно да се создават квалитетни средства за учество во нивното финансирање.

Овие средства треба да се создадат со здружување на дел од средствата за штедење и рационализација на енергијата, дел од средствата од заемот за вработување и насочување на дел од кредитниот потенцијал на банките.

Условите и начинот на користење на овие средства ќе се прецизираат со спогодбата за здружување.

НОСИТЕЛ: Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика и Стопанската комора на Македонија во соработка со банките

РОК: до крајот на 1989 година

3. Издвојување на средства за истражување и технолошки развој во организациите на здружениот труд

Во распределбата на прихотот и доходот некои организации на здружениот труд и сега вршат издвојување на средства за истражувања кои понатаму, доколку постои организациона единица за истражување и развој, врз основа на самоуправна спогодба се здружуваат и на ниво на сложена организација.

Оваа обврска за издвојување на дел од доходот за развојни истражувања и иновациона активност (од 1—5%) би требало да се утврди во зависност од стопанската гранка, односно брзината на технолошките промени во дадената гранка, со определба во Програмата на мерки за економската политика.

НОСИТЕЛ: организациите на здружениот труд од материјалното производство

РОК: до април 1990 година

4. Обезбедување погодности на урбаната, земјишната и комуналната политика за изградба на научно-истражувачки, истражувачко-развојни капацитети и мали производни организации

Зградите на институтите и објектите за експериментални постројки (стакленици, огледни парцели, пилот-постројки, прототипни работилници и мали производни организации базирани на современи технологии) обично се градат во поголемите градовикаде што постојат високошколски институции и стручни кадри, па затоа има оправдување предметните инвестиции да остваруваат право на одделни погодности и олеснувања, во утврдувањето на висината на надоместок за уредување на градежното земјиште.

Исто така, треба да се обезбедат пошироки права на општините за утврдување на зони, пуктови на одделни локации за изградба на деловен простор за мали производни организации, како и изградба на комплетна инфраструктура неопходна за изградба на мали производни погони.

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

РОК: до јули 1990 година

5. Разработка и примена на концепцијата на иноватиски доход за стимулирање на технолошкиот развој

Со Законот за сметководството пропишана е обврската на евидентирање на средствата вложени во технолошкиот развој, унапредување на условите на работа и производството, како и делот на доходот остварен од примената на иновации, рационализација и други мерки на творештво.

Оваа мерка ќе се реализира со прецизирање на начинот на утврдување на доходот остварен со примена на иновациите.

Со оваа мерка, исто така, би требало да се постигне зголемување на мотивираноста на организациите на здружениот труд за примена на иновации и соодветен однос кон наградувањето на иноваторите.

НОСИТЕЛ: Службата за општествено книговодство на СР Македонија во соработка со Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

РОК: крај на 1989 година

6. Вградување на стимулативни мерки за креативниот придонес на работниците, како и дефинирање на заедничките основи, мерила и критериуми за висината на надоместоците и наградите кои им припаѓаат на иноваторите

Оваа мерка ќе се реализира преку доработката на самоуправниите општи акти на организациите на здружениот труд со широка општествена акција на синдикатот и Стопанската комора, во реализација на Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото на СР Македонија.

НОСИТЕЛ: Сојузот на синдикатите на СР Македонија во соработка со Стопанската комора на Македонија и Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

РОК: крај на 1989 година

7. Насочување на дел од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за изработка на предвидени студии за развој на производства базирани на ниви технологии

Со оваа мерка ќе се поттикнува и помага создавањето на нови програми кои ќе се реализираат во недоволно развиените краишта на СР Македонија.

Фондот би помагал, добрите идеи да се вообличат во инвестициона документација со обврска истите да се реализираат во недоволно развиените краишта.

НОСИТЕЛ: Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

РОК: до крајот на 1989 година

5.4. Мерки за ангажирање на учесниците во технолошкиот развој

1. Ангажирање на Стопанската комора на Македонија во промовирањето и поддршката на технолошкиот развој

Покрај ангажирањето на Стопанската комора во реализација на мерките наведени понапред во Програмата, неопходно е проширување на нејзината улога во поттикнувањето на соработката меѓу стопанството и науката, создавањето на технолошката инфраструктура неопходна за побрза дифузија на технолошките иновации, изградбата на информациската инфраструктура, изнаоѓање на нови форми за финансирање на технолошкиот развој и создавање неопходни кадри.

За оваа цел, Стопанската комора на Македонија ќе изготви оперативен план во кој подетално ќе ги прецизира приоритетните области, целите, задачите и роковите за остварувањето и јакнењето на нејзината улога во технолошкиот развој на СР Македонија.

НОСИТЕЛ: Стопанската комора на Македонија

РОК: по донесувањето на Програмата

2. Ангажирање на Републичката заедница за научно-истражувачка дејност како активен фактор на технолошкиот развој на СР Македонија

Со подобра организација и зголемување на нивото на компетентноста, односно со дефинирање на долгорочни научно-истражувачки програми, набавка на опрема и создавање кадри за нивна реализација, Републичката заедница за научно-истражувачка дејност ќе се постави во активна улога во реализацијата на аспирациите и целите на технолошкиот развој.

За ова Републичката заедница за научно-истражувачка дејност ќе изготви оперативен план на дејствување.

НОСИТЕЛ: Републичката заедница за научно-истражувачка дејност

РОК: шест месеци по донесувањето на Програмата

3. Подготовки на организациите на здружениот труд за вклучување во технолошкиот развој на Републиката и земјата

Организациите на здружениот труд врз основа на плановите за развој на СР Македонија во своите програми ќе го разработат и планот за сопствен технолошки развој во кој ќе ги дефинираат конкретните цели и ориентации за подолгорочен забрзан технолошки развој.

НОСИТЕЛ: организациите на здружениот труд и Стопанската комора на Македонија

РОК: до крајот на 1989 година

4. Создавање услови за прогнозирање на развојот на науката и технологијата, утврдување на условите за примена на научниот и технолошкиот развоен потенцијал, синтеза на основите за развој на науката и технологијата и политиката на меѓународната научна и технолошка соработка

Оваа мерка ќе се реализира со развој на иновационите центри и насочување на научно-истражувачките организации, развој на информациониот систем на републичките органи и организации и воведување на систем на следење на параметрите и елементите на развојот на науката и технологијата.

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика

РОК: до крајот на 1990 година

5. Создавање услови за формирање на мали иновативни организации

Овие организации заради својата динамичка иновативност, флексибилност и можност за трансформација ќе имаат значајно место во технолошкиот развој.

Неопходно ќе биде нивното формирање да се олесни со либерализација на законските прописи, како и создавање на неопходен ризичен финансиски потенцијал.

Заради ова, ќе се извршат измени и дополнувања на Законот за вршење на стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните и ќе се реализира мерката број 2. од мерките за финансиска поддршка на иновативните процеси.

НОСИТЕЛ: Републичкиот секретаријат за општо-стопански работи, мало стопанство, туризам и пазар

РОК: крај на 1989 година

6. Развој на меѓународната научна и технолошка соработка во функција на технолошкиот развој на Републиката

Меѓународната научна и технолошка соработка ќе претставува еден од основните услови за реализација на приоритетните технолошки програми и за нејзиниот натамошен развој. Ќе се изготви посебна Програма со оперативен план со кој ќе се прецизира политиката, темите, формите и субјектите — учесници во меѓународната научна и технолошка соработка.

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика
 РОК: септември 1989 година

7. Заострување на нормите за функционалност, квалитет и конкурентност на производите и на потрошувачките критериуми

Со реализацијата на оваа трајна мерка ќе се создадат услови за излез на нашите организации на странскиот пазар.

Оваа мерка ќе се реализира со доградба на подзаконските прописи и со развој на методите, постапките и опремата за контрола на квалитетот во организациите на здружениот труд, односно развој на овластените организации за контрола на квалитет (Југоинспект, Завод за мерки и драгоцени метали, како и асоцијациите на потрошувачите).

НОСИТЕЛ: Републичкиот комитет за индустрија и енергетика и Стопанската комора на Македонија

РОК: средината на 1990 година

8. Создавање позитивен општествен амбиент за технолошки развој

Реализацијата на програмата на мерките за технолошки развој ќе се одвива динамично, доколку се создаде позитивен однос на јавноста спрема иновациите и технолошкиот развој.

Со реализацијата на оваа мерка ќе се создадат услови за поволна информираност и заинтересираност на пошироката јавност. Печатот, радиото и телевизиската систематски ќе ги следат и ќе го поттикнуваат интересот за научно-технолошки теми, ќе се подига етиката на работата и социјалистичкиот систем на вредностите.

НОСИТЕЛ: Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и средствата за јавно информирање

РОК: постојано

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 02-2610/1

13 јули 1989 година

Скопје

Претседател
 на Собранието на СРМ,
 д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
 на Соборот на здружениот труд,
 Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
 на Соборот на општините,
 Илија Глигороски, с. р.

Претседател
 на Општествено-политичкиот собор,
 Петар Карајанов, с. р.

489.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 и 40/87), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1989 ГОДИНА

I

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 1 до 7. X. 1989 година изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 10.000 динари	200,00 динари
— над 10.000 динари	300,00 динари

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи — 100,00 динари;

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

— до 15.000 динари	200,00 динари,
— над 15.000 динари	400,00 динари;

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

— до 5.000 динари	300,00 динари
— над 5.000 динари	500,00 динари

II

Придонесот на „Детска недела“ се плаќа во маркици кои за таа намена ги издава Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување на децата на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1499/1
 8 јули 1989 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 м-р Глигорие Гоговски, с. р.

490.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“, бр. 50/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88 и 51/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на општината Кавадарци, во износ од 880.000.000 динари.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати најдоцна до 30 септември 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Општината и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1535/1
 8 јули 1989 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 м-р Глигорие Гоговски, с. р.

491.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/83), а во врска со член 53, став 1, точка 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица во износ од 3.700.000.000 динари на собранијата на следниве општини:

— Прилеп	1.500.000.000 динари.
— Кичево	800.000.000 динари.
— Тетово	1.200.000.000 динари.
— Куманово	200.000.000 динари.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општините ќе ја вратат најдоцна до 15 септември 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу општините и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1536/1
14 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

492.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди се доделуваат средства во вкупен износ од 17.500 милиони динари и тоа:

	(во милиони динари)		
	Кредитни средства	Неповратни средства	Вкупно
1. Неготино	287	3.652	3.939
2. Кавадарци	282	3.623	3.905
3. Струмица	563	3.508	4.071
4. Штип	551	1.492	2.043
5. Чаир	253	289	542
6. Мак. Брод	100	2.900	3.000
Се	2.036	15.464	17.500

Член 2

Кредитните средства од член 1 на оваа одлука се одобруваат со рок на враќање од 5 години, без пресметување на камата

Член 3

За кредитните средства од член 1 на оваа одлука собранијата на општините ќе склучат договор со Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. Договорот од став 1 на овој член во името на Извршниот совет на Собранието на СРМ ќе го потпише републичкиот секретар за финансии.

Член 4

Средствата од член 1 на оваа одлука собранијата на општините ќе ги распределат според критериумите

што ќе ги утврдат, а под условите од член 1 и 2 на оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1560/1
14 јули 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

493.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешни работи на граничните премини, утврдена со Тарифниот број 4-а од Тарифата на републичките административни такси се менува и изнесува:

- | | |
|---|----------------|
| 1) За државјани на СФРЈ: | |
| а) за дозвола за движење и задржување на граничен премин | 20.000 динари |
| б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин | 20.000 динари |
| 2) За странски државјанин: | |
| а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во СФРЈ или за еден транзит | 300.000 динари |
| б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по | 150.000 динари |
| в) за туристичка пропусница | 150.000 динари |
| г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин | 20.000 динари |
| д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин | 20.000 динари |
| е) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин | 20.000 динари |

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини („Службен весник на СРМ“ бр. 19/88 и 17/89).

3. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од денот на донесувањето.

Бр. 23-1554/1
14 јули 1989 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

494.

Согласно одредбите на член 75 од Законот за сметководство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/89 и 35/89), а врз основа на член 44, став 2 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на доходот во стекнувањето и распределувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/85,

18/87 и 25/89, во натамошниот текст: Општествен договор), Координациониот одбор за следење на споредувањето на Општествениот договор во соработка со Службата на општественото книговодство во СРМ, донесе

УПАТСТВО

ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ОПШТИ АКТИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ ВО 1989 ГОДИНА

1. Заради извршените промени во пресметковниот систем, следењето на примената на самоуправниите општи акти за распределба на доходот во 1989 година ќе се врши согласно ова упатство.

2. Следењето на примената на мерилата од самоуправниите општи акти за споредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи ќе се врши на постојниот образец — „ППМ“, пропишан со Методологијата за следење на примената на заедничките основи и мерила за споредување на чистиот доход, за утврдување на просечната сложеност на трудот и за други показатели („Службен весник на СРМ“ бр. 38/87) — во натамошниот текст: Методологија.

3. Редните броеви 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12-а, 12-б и 17 не се пополнуваат. Во празниот простор — Г — примена на мерилото според Самоуправната спогодба за споредување на остварениот чист личен доход во пресметковниот период, делот I (утврдување на дел од доходот стекнат под исклучителни погодности според мерилото) исто така не се пополнува.

4. На реден број 4 се искажува износот на средствата за лични доходи пресметан во „Г“ дел II од образецот.

5. На реден број 5 се искажува износот на средствата за лични доходи распореден по периодичната пресметка, односно годишната пресметка (ознака за АОП 301 од Билансот на успехот).

6. На редните броеви 6 и 7 се искажуваат повеќе, односно помалку распоредените средства за лични доходи, утврдени како разлика на средствата за лични доходи според мерилото и на средствата за лични доходи распоредени со периодичната пресметка, односно годишната пресметка.

7. На реден број 9 се искажува износот на средствата за акумулација распоредени со периодичната пресметка, односно годишната пресметка (ознака за АОП 359 од распоред на резултатот).

8. На реден број 12 се искажува износот на пресметаните чисти лични доходи (ознака за АОП 957 + 958 од тримесечниот извештај).

9. На реден број 12-в се искажува износот на пресметаните надоместоци за лични доходи (ознака за АОП 958 од тримесечниот извештај).

10. На редните броеви 13 и 14 се искажува износот на надоместоците за исхрана на работниците, без делот за засилена, односно заштитна исхрана и за превоз до и од работа (дел од konto 440).

11. На редните броеви 15 и 16 се искажува највисокиот, односно најнискиот чист личен доход што како месечен просек одделен работник го остварил за полно работно време во тековниот пресметковен период.

12. Од реден број 19 до реден број 29 се утврдува бројот на условно неквалификуваните работници на начин како дадено во точката 15 од појаснувањето кон Методологијата „Службен весник на СРМ“ бр. 38/87).

13. Во „Г“, делот II, се искажува начинот на утврдувањето на средствата за лични доходи, односно пресметката на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, согласно самоуправниот општ акт и елементите што ги утврдува и објавува Координациониот одбор. Износот на пресметаните средства за лични доходи се пренесува на реден број 4 од Образецот ППМ.

14. Утврдувањето на средствата за лични доходи се врши со примена на основните мерила: бруто личен доход по работник и стапка на акумулативност. Меѓузависноста на бруто личниот доход по ра-

ботник и стапката на акумулативност ја определува самостојно општественото-правно лице согласно своите самоуправни општи акти.

Доколку општественото-правно лице врши пресметка на меѓузависноста на бруто личниот доход и стапката на акумулативност како коригиран доход се зема остварениот доход (ознака за АОП 351), намален за покритието на загубите од претходните години (ознака за АОП 352), учеството на други организации во заедничкиот доход (ознака за АОП 353), даноците и придонесите од распоредот на резултатот (ознака за АОП 356) и заедничката инвестициона потрошувачка (ознака за АОП 368).

Под трајни извори на деловни средства се подразбира износот на трајниот капитал (трајни извори на средства ознака за АОП 101), намален за пласманите на име задолжителни долгорочни вложувања (ознака за АОП 022).

Напомена: Ако пласманите се искажуваат како неделовни средства, нема потреба од намалување на трајните извори на деловни средства по тој основ.

При пресметката на средствата за лични доходи општествено-правните лица може да ги користат и дополнителните корективни мерила за зголемување на делот за лични доходи, согласно Општествениот договор.

Стапката на акумулативност се пресметува според следната формула:

ознака за АОП 359

x 100

ознака за АОП 101—022

15. Што ќе се смета за реализирани бруто лични доходи кои не влегуваат во даночната основица, а што реализирани лични доходи над личните доходи кои не влегуваат во даночната основица, одлучуваат самите општествено-правни лица согласно своите самоуправни општи акти и остварените резултати.

16. Ова упатство има за цел да го објасни начинот на пополнување на Образецот ППМ и неговото усогласување во новите законски прописи. За се она што не е опфатено со ова упатство, се применува Методологијата.

Бр. 13-739/2

10 јули 1989 година

Скопје

Координационен одбор

Претседавач,

Душан Петрески, с. р.

495.

Врз основа на член 80 став 3 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарска општина Псача, Собрание на општина Крива Паланка, со вкупна површина од 1877 ха, 02 ари, 88 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 1. I. 1990 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става во сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 13-728/1

6 јули 1989 година

Скопје

Директор

на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

496.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарска општина Општина, Собрание на општина Крива Паланка, со вкупна површина од 2178 ха, 80 ари, 20 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 1. I. 1990 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 13-728/1

6 јули 1989 година

Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И
САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

236.

ДОГОВОР

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА
И ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ ЗА РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ РАКУВААТ СО
ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ

Член 1

Учесниците во овој договор се согласуваат да донесат републички и покраински прописи со кои ќе се утврдат стручната подготовка и врз заедничките основи утврдени со овој договор, условите за работно оспособување на работниците кои ракуваат со енергетски постројки.

Член 2

Учесниците во овој договор се согласни со републичките и покраинските прописи да се опфатат следниве работи и ракување со енергетските постројки:

1. ракување со парни турбини;
2. ракување со гасни турбини;
3. ракување со хидротурбини;
4. ракување со котларници;
5. ракување со парни клипни машини;
6. ракување со мотори со внатрешно согорување;
7. ракување со компресори и разладни уреди (постројки);
8. ракување со црпни станици;
9. ракување со генератори на гасот;
10. ракување со централно греење и климатизација;
11. ракување со уреди за подготвување на напона, котловска и разладна вода;
12. ракување со уреди за полнење и манипулација со технички гасови;
13. ракување со садови под притисок;
14. ракување со трансформатори и разводни електропостројки;
15. ракување со диспечерски центри и електрокоманди;
16. ракување со енергетскиот блок за производство на електрична енергија;
17. ракување со уреди за сушење;
18. ракување со технолошки печки

Член 3

Учесниците во овој договор се согласни за работите од член 2 на овој договор соодветниот степен на стручна подготовка на работниците да се утврдува според Општествениот договор за единствени основи за класификација на занимањата и стручната подготовка („Службен лист на СФРЈ“ број 28/80), а заедничките основи за работно оспособување според овој договор, и тоа:

1. За ракување со парни турбини над 10 МВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во

училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со турбински постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со парни турбини до 10 МВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, девет месеци работа на ракување со турбински постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

2. За ракување со гасни турбини кои служат за производство на електрична енергија, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со турбински постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

3. За ракување со хидротурбини кои служат за производство на електрична енергија, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со турбински постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

4. За ракување со котларници со ATK (автоматска термичка команда) инсталирана сила преку 20 МВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со котловски постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со котларници со ATK инсталирана сила до 20 МВ, IV степен на стручна подготовка, што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со котловски постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со котларници со ATK инсталирана сила до 5 МВ, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со котловски постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со котли со механизирано палење, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со котловски постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со котли со рачно палење, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, шест месеци работа на ракување со котловски постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

5. За ракување со парни клипни машини, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со парни клипни машини под надзор и положен испит по работна оспособеност;

6. За ракување со мотори со внатрешно согорување во вкупна сила од преку 200 кВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со мотори под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со мотори со внатрешно согорување со вкупна сила до 200 кВ, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со мотори под надзор и положен испит по работна оспособеност;

7. За ракување со компресори и разладни постројки со вкупна сила од преку 200 кВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска, електромашинска или хемиско-технолошка насока, дванаесет месеци работа на ракување со компресори и разладни постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со компресори и разладни постројки со вкупна сила до 200 кВ, II степен на струч-

на подготовка што се добива во училиштата за енергетска, електромашинска или хемиско-технолошка насока, дванаесет месеци работа на ракување со компресори и разладни постројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

8. За ракување со црпни станици со вкупна сила од преку 200 кВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со црпни станици под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со црпни станици со вкупна сила до 100 кВ, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска, електромашинска или хемиско-технолошка насока, дванаесет месеци работа на ракување со црпни станици под надзор и положен испит по работна оспособеност;

9. За ракување со генератори на гас, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со генераторите на гас под надзор и положен испит по работна оспособеност;

10. За ракување со котли за централно греење со инсталирана сила од преку 1 МВ работен притисок 0,5 бара, температура до 110° Ц на излезната вода, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за електромашинска или енергетска насока, дванаесет месеци работа на ракување со котли под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со котли за централно греење со инсталирана сила од преку 0,2 МВ до 1 МВ работен притисок од 0,5 бара, температура од 110° Ц на излезната вода, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа од кои шест месеци на ракување со котли под надзор и положен испит по работна оспособеност или завршено осумгодишно училиште, осумнаесет месеци работа, од кои шест месеци ракување под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со климатизацијата, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, шест месеци работа на ракување со климатизацијата под надзор и положен испит по работна оспособеност;

11. За ракување со уредите за подготвување на напојната, котловската и разладната вода преку 15 м³ на час, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за хемиско-технолошка или машинска насока, шест месеци работа на ракување со уредите за подготвување на напојната, котловската и разладната вода под надзор и положен испит по работна оспособеност;

12. За ракување со уредите за полнење и манипулација со технички гасови, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за електромашинска насока, шест месеци работа под надзор и положен испит по работна оспособеност или завршено осумгодишно училиште, дванаесет месеци работа под надзор и положен испит по работна оспособеност;

13. За ракување со садови под притисок од прва и втора класа, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, шест месеци работа на ракување под надзор за работниците со енергетска насока, односно дванаесет месеци за работниците со електромашинска насока и положен испит по работна оспособеност;

14. За ракување со трафостаници и разводни електропостројки IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за електроенергетска насока, дванаесет месеци работа на ракување со трафостаници и разводни електропостројки под надзор и положен испит по работна оспособеност;

15. За ракување со диспечерски центри и електрокоманди, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштето за електроенергетска на-

сока, дванаесет месеци работа на ракување со диспечерски центри и електрокоманди под надзор и положен испит по работна оспособеност;

16. За ракување со енергетскиот блок за производство на електрична енергија, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за електроенергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со енергетскиот блок под надзор и положен испит по работна оспособеност;

17. За ракување со уредите за сушење на тоplotниот ефект преку 500 кВ, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, шест месеци работа на ракување со уредите за сушење под надзор и положен испит по работна оспособеност;

— за ракување со уредите за сушење на тоplotниот ефект до 500 кВ, II степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, шест месеци работа на ракување со уредите за сушење под надзор и положен испит по работна оспособеност;

18. За ракување со технолошки печки со ефект над 0,5 МВ кои се палат со течно и гасно гориво, IV степен на стручна подготовка што се добива во училиштата за енергетска или електромашинска насока, дванаесет месеци работа на ракување со технолошките печки под надзор и положен испит по работна оспособеност.

Член 4

Учесниците во овој договор се согласни со прописите од член 1 на овој договор да се утврдат програмите за работно оспособување на работниците кои ракуваат со енергетските постројки, на кои ќе им се обезбедат соодветни еднакви барања за ракување со одделни постројки од член 2 на овој договор, а особено:

— техничките прописи со сите безбедносни направи и заштитни системи, ракување со постројката периодични прегледи и испитувања, ставање во погон, надзор врз работата, работа во смени, водење на погонската евиденција, одржување, ремонт, како и детално познавање на законската и техничката регулатива;

— организацијата на работата, заштитата на работата и заштитата од пожари, давање прва помош, особено во специфични услови на погонот, постројките и работата со опасни, експлозивни и отровни материји;

— основните теоретски знаења потребни за совладување на работата на постројките, со соодветна опрема и уреди;

— мерките за рационално водење на постројките;

— деталното познавање на постројките со сите соодветни направи, инсталации и помошни системи.

Работната оспособеност на работниците за ракување со енергетските постројки се проверува на испитот што се полага пред Комисија што ја формира републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на енергетиката, на начин и по постапка што се утврдуваат со прописите од член 1 на овој договор.

Член 5

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластени претставници на учесниците во овој договор.

Член 6

Овој договор се објавува во службените весници на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини.

Потписници:

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Вукота Вишњевац, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика;

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
д-р **Томислав Бундалевски**, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Гвидон Кацл, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика;

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
Радослав Радовиќ, член на Извршниот совет;

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
инж. **Анте Симовиќ**, главен републички инспектор на парни котли;

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,
Петрашин Касалица, член на Извршниот совет и републички секретар за работи на стопанството;

За Извршниот совет на Собранието на СРП Војводина,
Фрањо Кабриќ, член на Извршниот совет и покраински секретар за индустрија, градежништво и терцијарни дејности,

За Извршниот совет на Собранието на СРП Косово,
Абедин Добруна, заменик на покраинскиот секретар за стопанство.

237.

Врз основа на член 136 од Уставот на СРМ и член 30 од Законот за правата, обврските и одговорностите во републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), работниците, раководните работници и функционерите во републичките органи склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба работниците, раководните работници и функционерите (во натамошниот текст: работници), во Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, Уставниот суд на Македонија, општествено-политичките организации на Републиката, републичките органи на управата и републичките организации и други организации корисници на средствата од Републичкиот буџет, Врховниот суд на Македонија, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Судот на здружениот труд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Републичкиот суд за прекршоци, окружните судови во Скопје, Окружниот стопански суд во Скопје, Основниот суд на здружен труд во Скопје и Окружниот јавно обвинителство во Скопје, и во стручните служби на овие органи и организации, (во натамошниот текст: учесниците на спогодбата) ги здружуваат средствата за станбена изградба и становите на кои имаат право на давател на стан на користење, како и ги утврдуваат намените за кои

се користат здружените средства и други прашања во врска со остварувањето на заедничките потреби утврдени со оваа самоуправна спогодба.

Член 2

Учесниците од Самоуправната спогодба се согласни да ги здружат средствата од следниве извори:
— средствата за заедничка потрошувачка наменети за изградба и прибавување на станбени згради, станови и гаражи што им се обезбедуваат на работниците во републичките органи во висина на средствата што ги издвојуваат работниците во организациите на здружен труд по работник;

— средствата од амортизацијата на станбените згради, станови и гаражи;

— средствата од ануитетите по одобрените кредити за станбена изградба во лична сопственост;

— средствата што работниците во републичките органи врз основа на закон ги здружуваат во Самоуправната интересна заедница на становањето;

— лични средства на работниците.

Член 3

Покрај средствата од член 2, учесниците се согласни да ги здружат и становите и станбените згради на кои имаат право на давател на стан на користење.

Член 4

Со здружените средства од оваа Спогодба располагаат здружителите а тие се водат на сметка на Здружената СИЗ за становање на град Скопје. Учесниците на Спогодбата се согласни средствата од став 1 на овој член да се користат за изградба и купување на станови во општествена сопственост и за доделување на станбени кредити за изградба, доградба, надградба и за купување на станови во лична сопственост, како и за реконструкција, санација и подобрување на условите за становање на становите во лична сопственост.

Член 5

За здружените средства за станбена изградба. Стручната служба на Извршниот совет на Собранието на СРМ води посебена евиденција.

Член 6

Учесниците се согласни при распределбата на изградените станови и станбени кредити од здружените средства според оваа спогодба да се тргнува од начелото на солидарност и взаемност, така што секој учесник на Спогодбата да добива на користење одреден број на станови и кредити, сразмерно со бројот на нерешените станбени прашања, бројот на вработените, степенот на станбената загрозеност на работници, работниот придонес, пензискиот стаж и материјалната состојба на барателите.

Член 7

Учесниците на Спогодбата се согласни здружените средства за станбена изградба да се користат врз основа на Програмата за станбена изградба што ја донесува конференцијата на учесниците на Спогодбата за период од пет години.

Програмата содржи број и големина на станбените згради и станови и износот на потребните средства за нивно прибавување.

Член 8

Учесниците на Спогодбата се согласни да ги образдуваат следните органи:

1. Конференција на учесниците во Спогодбата,
2. Комисија за станбени прашања,
3. Комисија за доделување на кредити на работниците и раководните работници.

Член 9

Конференцијата на учесниците на Самоуправната спогодба донесува Програма за работа, ги разгледува извештаите за работа на комисиите, ја насочува работата на комисиите и друго.

Конференцијата ја сочинуваат по еден претставник на секој учесник во Спогодбата.

Членовите на Конференцијата се делегираат за време од 4 години.

Конференцијата од редот на своите членови избира претседател, потпретседател и секретар.

Член 10

Комисијата за станбени прашања ја сочинуваат претставници од: Претседателството на ЦК на СКМ, Претседателството на СРМ, Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, РК на ССРМ, Сојузот на синдикатите на Македонија.

Член 11

Комисијата за доделување кредити на работниците и раководните работници ја сочинуваат претставници од органите и организациите кои со посебна одлука ќе бидат утврдени од Конференцијата на учесниците на Самоуправната спогодба.

Член 12

Членовите на комисиите се избираат за време од 4 години.

Член 13

Работите во врска со доделувањето на кредити на функционери, како и работите во врска со глобалната распределба на станови на функционерите, раководните работници и работниците врз основа на поднесените барања и мислења за утврдениот приоритет во својот орган односно работна заедница ги врши Комисијата за станбени прашања.

Член 14

Работите во врска со доделувањето на кредити за станбена изградба на работниците и раководните работници ги врши Комисијата за доделување на кредити на работниците и раководните работници, врз основа на поднесените барања и мислења од работната заедница.

Член 15

Стручните и административните работи за потребите на комисиите и Конференцијата ги врши Стручната служба на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Член 16

Кон оваа спогодба може дополнително да им пристапат и други учесници.

Член 17

Предлог за изменување и дополнување на оваа спогодба може да поднесе секој учесник на Спогодбата. За предлогот за изменување и дополнување на Спогодбата се изјаснуваат учесниците на Спогодбата. Ако за предложените изменувања и дополнувања се изјасни мнозинство учесници во Спогодбата, Конференцијата подготвува предлог за нејзино изменување односно дополнување и го доставува мислењето до учесниците на Спогодбата.

Изменувањата и дополнувањата на Спогодбата се сметаат за усвоени кога во истоветен текст ќе ги усвојат учесниците во Спогодбата и ќе ги потпишат нивните овластени претставници.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за заедничко користење на средства од придонесот за станбена изградба од личниот доход на работниците во републичките органи и организации и општествено-политичките организации на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 28/77).

Член 19

Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја потпишат овластените претставници на учесниците во Спогодбата.

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на потпишувањето.

Член 20

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници:

Работната заедница на Претседателството на СРМ, Работната заедница на Собранието на СРМ, Работната заедница на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Работната заедница на ЦК на СКМ, Работната заедница на Републичката конференција на ССРМ, Работната заедница на Советот на ССМ, Работната заедница на Републичката конференција на ССМ, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за финансии, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар, Работната заедница на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за односи со странство, Работната заедница на Секретаријатот за законодавство, Работната заедница на Секретаријатот за информации, Работната заедница на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, Работната заедница на Секретаријатот за кадровски прашања, Работната заедница на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика, Работната заедница на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, Работната заедница на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, Работната заедница на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, Работната заедница на Републичкиот завод за општествено планирање, Работната заедница на Републичкиот хидрометеоролошки завод, Работната заедница на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, Работната заедница на Републичкиот завод за статистика, Работната заедница на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансии, материјалното работење и сообраќајот, Работната заедница на Бирото за претставки и поплаки, Работната заедница на Републичката комисија за културни врски со странство, Работната заедница на Републичката комисија за односи со верските заедници, Работната заедница на Управата за заеднички работи на Извршниот совет, Работната заедница на Врховниот суд на Македонија, Работната заедница на Уставниот суд на Македонија, Работната заедница на Окружното јавно обвинителство на Македонија, Работната заедница на Стопанскиот суд на Македонија, Работната заедница на Окружниот суд на Скопје, Работната заедница на Окружниот стопански суд, Работната заедница на Јавното правобранителство на Македонија, Работната заедница на Републичкиот суд на прекршоци, Работната заедница на Судот на здружениот труд на Македонија, Работната заедница на Основниот суд на здружен труд, Скопје, Работната заедница на Македонската академија на науките и уметностите, Работната заедница на Матицата на иселениците од Македонија, Работната заедница на Архивот на Македонија, Работната заедница на РК на Сојузот на резервни воени старешини, Работната заедница на Републичкиот одбор на Сојузот на здружението на борците од НОВ, Работната заедница на Реп-

публичката геодетска управа, Работната заедница на Управата за судски згради при Окружниот суд Скопје, Работната заедница на Дирекцијата за републички стоковни резерви, Работната заедница на Републичкиот штаб за територијална одбрана, Работната заедница на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта.

238.

Врз основа на член 36 од Уставот на СРМ и член 30 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), работниците, раководните работници и функционерите во републичките органи склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, СТАНОВИ И ГАРАЖИ И ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИЗГРАДБА И ПРИБАВУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ И ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба се уредуваат условите, критериумите и постапката за давање на користење на станбени згради, станови и гаражи и за давање кредити за изградба и прибавување на станбени згради и станови во лична сопственост и за подобрување на условите за живеење во станбените згради и станови во лична сопственост на работниците, раководните работници и функционерите (во натамошниот текст: работници) во органите утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на средствата за станбена изградба.

Член 2

Учесниците на Самоуправната спогодба се согласни доделувањето на станови на користење на работниците да се врши врз основа на писмено барање на работниците.

Барањето треба да ги содржи следниве податоци:

— функцијата односно работите и задачите што ги обавува работникот и времетраењето на мандатот односно работниот стаж;

— бројот на членовите на неговото семејно домаќинство, нивната возраст, пол и здравствена состојба;

— дали тој или членовите на неговото семејно домаќинство има општествен стан и поблиски податоци за тој стан, а особено за големината и локацијата на станот;

— големината и локацијата на станот што бара да му биде доделен за користење.

Барањето од став 1 на овој член со потребните податоци и предлог за доделување станбени згради односно станови на користење до Комисијата за станбени прашања при Извршниот совет ги поднесуваат републичките органи и организации за функционерите односно врз основа на приоритетот утврден од страна на самоуправниот орган во ранг-листата, самоуправниот орган на Работната заедница за раководните работници и работниците.

Покрај податоците од став 2 на овој член, подносителот на барањето може да поднесува и други податоци што можат да бидат значајни за одлучување за доделување на стан на користење.

Член 3

Учесниците на Самоуправната спогодба се согласни распределбата на станови на работниците да се врши на начин и постапка утврдена во самоуправниот општ акт на Работната заедница.

Член 4

Учесниците на Спогодбата се согласни станот односно станбената зграда да може да се доделува на работник кој:

— нема стан односно семејна станбена зграда во лична сопственост;

— нема стан односно семејна станбена зграда која со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено ја користи за одмор и за крепување;

— користи стан и бара замена на тој стан за помал;

— користи стан и бара замена на тој стан за поголем;

— користи стан и бара замена на тој стан со стан со иста големина.

Член 5

Учесниците на спогодбата се согласија при добивањето на општествен стан работникот да учествува со сопствени средства во висина од 1 до 10% од вредноста на станот во зависност од материјалната положба на работникот и членовите на неговото семејно домаќинство.

Обврската за здружување на сопствени средства при доделување на општествен стан не се однесува на корисниците на пензии кои добиваат заштитен додаток, како и за работниците кои според критериумите би биле корисници на субвенционирана станарина.

Материјалната положба на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство се утврдува според просечниот месечен личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката и изнесува за:

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува до 20% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 1% од вредноста на станот.

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 21 до 30% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 2%;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 31 до 40% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 3% од вредноста на станот;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 41 до 50% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 4% од вредноста на станот;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 51 до 60% од просечен личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 5% од вредноста на станот;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 61 до 70% просечен личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 6% од вредноста на станот;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 71 до 80% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 7% од вредноста на станот;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 81 до 90% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 8% од вредноста на станот;

— корисници на станот чиј месечен приход по член на семејно домаќинство изнесува од 91 до 100% од просечниот личен доход по вработен остварен во претходната година на подрачјето на Републиката — 9% од вредноста на станот;

Член 6

Како месечен приход на корисниците на општествени станови и на членовите на нивното семејно домаќинство, се сметаат приходите што тие ги оствариле во претходната година, по сите основи на кои се плаќа данок (личен доход на работник, приход од вршење земјоделска дејност и од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, приход од авторски права, приход од имот, односно вкупен приход на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство).

Како вкупен приход во смисла на оваа одлука не се сметаат приходите што според постојните прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејното домаќинство.

Член 7

Под вредност на станот се подразбира ревалоризираната вредност на станот намалена за процентот на амортизацијата.

Член 8

Сопственото учество се уплатува во рок од 30 дена од денот на добивањето решение за доделување општествен стан на користење.

Доколку корисникот не го уплати сопственото учество во предвидениот рок ќе се смета дека се откажал од правото на користење на станот.

Член 9

Учесниците на Спогодбата се согласни работниците на кои им се доделуваат поголеми станови од станот што го користеле да плаќаат сопствено учество само за разликата во квадратурата.

Член 10

Корисниците на станови што престанале да го користат станот за кој платиле средства како лично учество невратениот дел од средствата им се враќа одеднаш.

Член 11

Учесниците на Самоуправната спогодба се согласни средствата уплатени како сопствено учество при добивање на општествен стан да се враќаат под исти услови какви се доделуваат средства за изградба и прибавување на станбени згради и станови во лична сопственост.

Член 12

При доделувањето на станови на работниците, Комисијата за станбени прашања води особено сметка за степенот на станбената загрозеност; работниот придонес на работникот; пензискиот стаж како и за дополнителни критериуми што се утврдени во самоуправните општи акти на органите и работните заедници како и за материјалната положба на работникот и на неговото семејно домаќинство, здравствената состојба на работникот и на неговото семејно домаќинство, за изгубената работна способност на работникот и други критериуми.

Член 13

Учесниците се согласни големината на станот кој се доделува да зависи од бројот на членовите на семејното домаќинство на работникот и тоа:

— за едночлено и двочлено семејно домаќинство до 45 м²;

— за тричлено и повеќе члено семејно домаќинство по 20 м² по член на семејно домаќинство но не повеќе од 80 м².

Под членови на семејно домаќинство на работникот се подразбираат лицата што согласно Законот за станбени односи се сметаат за членови на семејно домаќинство.

Во согласност со критериумите на став 1 од овој член органот односно самоуправниот орган, орган на работната заедница утврдува листа на редослед за доделување станови на користење кој се доставува до Комисијата за станбени прашања.

Член 14

За доделување на стан на користење се издава писмено решение.

Решението ги содржи: името на лицето на кого му се доделува стан, неговата функција, односно работите и задачите што ги врши, адреса на станот и висината на сопственото учество што треба да го уплати при добивање на станот односно рокот во кој треба да го уплати сопственото учество.

Врз основа на решението, корисникот на станот треба да склучи договор за користење на станот со Здружената самоуправна интересна заедница на становањето на град Скопје, во кој се наведува и начинот на враќање на средствата уплатени како лично учество.

Член 15

За доделените станови на органите и работните заедници на органите, Комисијата за станбени прашања изготвува Годишен извештај кој се доставува за разгледување и усвојување на Конференцијата на учесниците на Самоуправната спогодба.

Член 16

За доделување станови на органите и на работните заедници на органите одлучува Комисијата за станбени прашања.

Во рамките на доделените станови врз основа на критериумите за глобалната распределба, за доделување на користење станови на функционерите одлучуваат органите односно организациите во кои тие ги вршат функциите.

За доделување на стан на користење на работниците и раководните работници во рамките на доделените станови на работната заедница на органите и организациите одлучува самоуправниот орган под условите и на начин определен со самоуправните општи акти. Решението за доделување стан на користење врз основа на известување на органот, односно организацијата и самоуправниот орган на работната заедница во кој се определува и процентот на личното учество што треба корисникот на станот да го плати, го издава Комисијата за станбени прашања.

Член 17

Учесниците на Самоуправната спогодба се согласни од здружените средства за станбена изградба да се доделуваат кредити за следниве намени и тоа:

— за изградба и прибавување на стан и семејна станбена зграда во лична сопственост;

— за доградба и надградба на семејна станбена зграда во лична сопственост;

— за подобрување на условите на становањето во стан или семејна станбена зграда во лична сопственост и тоа за адаптација на станот односно семејната станбена зграда заради зголемување на бројот на собите во рамките на постојната површина одржување на кровната конструкција, воведување на парно греење односно поврзување или поголема реконструкција на основните комунални инсталации и сл.

Член 18

Учесниците на Спогодбата се согласни доделувањето на кредити за намените од член 17 од оваа спогодба да се врши, под следниве услови и тоа:

— за прибавување изградба на стан односно семејна зграда во лична сопственост до 30% од пресметковната вредност на станот односно семејната станбена зграда и најмногу до 20 м² по член на семејно домаќинство но не повеќе од 80 м²;

— за доградба односно надградба на семејна станбена зграда во лична сопственост до 30% од вредноста на доградбата односно надградбата и тоа за површина која заедно со постојната површина на станбената зграда не е поголема од 20 м² по член на семејно домаќинство но не повеќе од 80 м²;

— за подобрување на условите на становањето во стан односно семејна станбена зграда во лична сопственост до 25% во вредноста на работите на адаптацијата на станот или станбената зграда.

Член 19

Учесниците на Спогодбата се согласни условите за доделување на кредити во однос на рокот на отплата и каматната стапка на кредитот да ги определува Комисијата за станбени прашања согласно Општествениот договор за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници.

Член 20

Право на станбен кредит имаат работниците кои:

— не се носители на станарско право на стан во општествена сопственост освен во случај ако поднесат писмена изјава дека општествениот стан ќе го ослободат односно отстапат на Комисијата за станбени прашања за распределба;

— не се сопственици на стан односно семејна станбена зграда, освен за намените од член 18, алинеја 2 и 3, не се сопственици на стан односно семејна станбена зграда која со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено ја користат за одмор или закрепнување;

— не користеле кредит за станбена изградба во лична сопственост односно користеле кредит за оваа намена во помал износ од износот утврден со критериумите;

— работниците кои имаат стан во лична сопственост односно станбена зграда чија станбена површина е помала од 20 м² по член на семејно домаќинство може да им се додели кредит под услов да го оттуѓат станот и да немаат кука за одмор или имот од поголема вредност.

Член 21

Учесниците на Спогодбата се согласни во своите правилници да обезбедат такви критериуми со кои при изготвувањето на приоритетна ранг-листа за добивање кредити за станбена изградба, не може поповолно да се вреднува работник кој еднаш користел кредит за станбена изградба.

Член 22

При одлучувањето за одобрување на кредити за станбена изградба во лична сопственост, приоритет имаат работниците кои немаат стан или станбена зграда во лична сопственост, односно не се носители на станарско право на стан или станбена зграда во општествена сопственост.

Член 23

Барањето за доделување кредит за станбена изградба функционерите го доставуваат до органот во кој ја вршат функцијата, а работниците и раководните работници до самоуправниот орган во работната заедница.

Барањето од став 1 на овој член со сите потребни податоци и предлог за доделување го поднесува до Комисијата за станбени прашања органот односно организацијата. односно до Комисијата утврдена со Самоуправна спогодба за здружување средства за прибавување станбени згради, станови и гаражи за потребите на работниците, раководните работници и функционерите во републичките органи.

Член 24

Одредбите од оваа спогодба во поглед на доделувањето станови и станбени кредити се однесуваат и на работниците — пензионери од органите утврдени со Самоуправната спогодба на кои не им е решено станбеното прашање.

Член 25

Предлог за изменување и дополнување на оваа Спогодба може да поднесе секој учесник во Спогодбата. За предлогот за изменување и дополнување на оваа Спогодба се изјаснуваат учесниците во Спогодбата. Ако за предложените изменувања и дополнувања на Спогодбата се изјасни мнозинство учесници во Спогодбата, Стручната служба на Извршниот совет подготвува предлог за нејзино изменување односно дополнување и го доставува на мислење до учесниците во Спогодбата.

Измените односно дополнувањето на Спогодбата се сметаат за усвоени кога во истиот текст ќе ги усвојат потписниците на Спогодбата и ќе го потпишат нивните овластени претставници.

Член 26

Учесниците на Самоуправната спогодба се согласни во рок од три месеци од денот на потпишувањето на Спогодбата да ги усогласат самоуправните општи акти со одредбите на оваа спогодба.

Член 27

Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја потпишат овластените претставници на учесниците во Спогодбата.

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на потпишувањето.

Член 28

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-1293/2
7 јуни 1989 година
Скопје

Потписници:

Работната заедница на Претседателството на СРМ, Работната заедница на Собранието на СРМ, Работната заедница на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Работната заедница на ЦК СКМ, Работната заедница на Републичката конференција на ССРМ, Работната заедница на Советот на ССМ, Работната заедница на Републичката конференција на ССММ, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за финансии, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство туризам и пазар Работната заедница на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, Работната заедница на Републичкиот секретаријат за односи со странство, Работната заедница на Секретаријатот за законодавство, Работната заедница на Секретаријатот за информации, Работната заедница на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, Работната заедница на Секретаријатот за кадровски прашања, Работната заедница на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика, Работната заедница на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, Работната заедница на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, Работната заедница на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, Работната заедница на Републичкиот завод за општествено планирање, Работната заедница на Републичкиот хидрометеоролошки завод, Работната заедница на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, Работната заедница на Републичкиот завод за статистика, Работната заедница на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансии, материјалното работење и сообраќајот, Работната заедница на Бирото за претставки и поплаки, Работната заедница на Републичката комисија за културни врски со

странство, Работната заедница на Републиката комисија за односи со верските заедници, Работната заедница на Управата за заеднички работи на Извршниот совет, Работната заедница на Врховниот суд на Македонија, Работната заедница на Уставниот суд на Македонија, Работната заедница на Окружното јавно обвинителство, Работната заедница на Стопанскиот суд на Македонија, Работната заедница на Окружниот суд на Скопје, Работната заедница на Окружниот стопански суд, Работната заедница на Јавното правобранителство на Македонија, Работната заедница на Републичкиот суд на прекршоци, Работната заедница на Судот на здружениот труд на Македонија, Работната заедница на Основниот суд на здружен труд Скопје, Работната заед-

ница на Македонската академија на науките и уметностите, Работната заедница на Матицата на иселениците од Македонија, Работната заедница на Архивот на Македонија, Работната заедница на РК на Сојузот на резервни воени старешини, Работната заедница на Републичкиот одбор на Сојузот на здружението на борците од НОВ, Работната заедница на Републиката геодетска управа, Работната заедница на Управата за судска зграда при Окружниот суд Скопје, Работната заедница на Дирекцијата за републички стоковни резерви, Работната заедница на Републичкиот штаб за територијална одбрана, Работната заедница на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

239.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА

Член 1

Во Одлуката за најнизок износ на пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/89) во член 2 се вршат следните измени:

- во првата алинеја бројката „550.000“ се заменува со бројката „592.400“;
- во втората алинеја бројката „420.000“ се заменува со бројката „504.000“ и
- во третата алинеја бројката „303.000“ се заменува со бројката „415.000“.

Член 2

Во член 4 се вршат следните измени:

- во првата алинеја бројката „550.000“ се заменува со „592.400“;
- во втората алинеја бројката „420.000“ се заменува со „504.000“ и
- во третата алинеја бројката „303.000“ се заменува со „415.000“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-1855/89
27 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,
Никола Илиоски, с. р.

240.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница

на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 АПРИЛ 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за граничниот износ на најниско пензиско примање од 1 април 1989 година („Службен весник на СРМ“ број 19/89) во член 1 бројката: „550.000“ се заменува со бројката „592.400“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 април 1989 година.

Бр. 16-1857/89
27 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,
Никола Илиоски, с. р.

241.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на старосна пензија од 1 јули 1989 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 36 години (жена), во висина од 1.120.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 952.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 784.000 динари.

Член 2

Најнискиот износ на инвалидска пензија од 1 јули 1989 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работа или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно над 25 години (жена) во висина од 1.120.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена) во висина од 952.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 784.000 динари.

Член 3

Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна, односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

Член 4

Исплатата на најнискиот износ на пензија според оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за најнизок износ на пензија од 29 мај 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/89).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 16-1854/89
27 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,
Никола Илиоски, с. р.

242.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 45 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89) Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување додаток на пензијата од 1 јули 1989 година се определува во висина од 1.120.000 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определено со оваа одлука

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1989 година.

Бр. 16-1856/89
27 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,
Никола Илиоски, с. р.

243.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а во врска со член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Во Одлуката за висината на основите за пресметување и плаќање на придонесите и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на одредени категории осигуреници и лица вон работен однос („Службен весник на СРМ“ бр. 25/87) во член 5 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2. која гласи:

„2) здравствените работници со високо образование кои се здобиваат со работно искуство за полагање стручен испит 1.000 динари;“

Во став 2 точка 2 бројките „2 и 3“ се заменуваат со бројките „2, 3 и 4“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 6 мај 1989 година.

Бр. 15-1870/1
29 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

244.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и

младинци со пречки во психофизичкиот развој и инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89) член 4 се менува и гласи:

„Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот, месечно изнесува по еден корисник, и тоа.

Ред. број	ОРГАНИЗАЦИЈА	Грошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	416.450
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	427.650
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје	521.230
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	411.040
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје	411.040
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	411.040
7.	Работна организација за основно образование на деца со лесна и умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 Мај“ с. Ново село	411.040

Член 2

Во член 6 бројката „84.670“ се заменува со бројката „114.300“ а бројката „95.620“ се заменува со бројката „129.100“.

Член 3

Во член 7 бројката „191.900“ се заменува со бројката „259.070“.

Член 4

Во член 8 бројката „64.910“ се заменува со бројката „87.630“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 16-1949/1
27 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,
Никола Илиоски, с. р.

245.

Врз основа на член 142 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84 33/86 и 22/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат делокругот и основите на организацијата на Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Стручна служба на Заедницата) во врше-

њето на работите од спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување, начелата на кои се утврдува нејзината организација, организационите единици и делокругот на работите на организационите единици на Стручната служба на Заедницата.

Член 2

Стручната служба на Заедницата ги врши стручните, управните, финансиските, административните и техничките работи во врска со спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите самоуправни општи акти на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Заедница).

Член 3

За вршењето на работите од член 2 на оваа одлука Стручната служба на Заедницата може да се организира во една или повеќе работни заедници.

Член 4

Организацијата на Стручната служба во извршувањето на работите од пензиското и инвалидското осигурување се воспоставува на начелата со кои се обезбедува:

- примена на законот, прописите донесени врз основа на закон, општествени договори, самоуправни спогодби и самоуправни општи акти на Заедницата да се врши на единствен и еднообразен начин;
- спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување да се врши врз единствена методологија заради обезбедување на единствена практика;
- поделбата на работите во Стручната служба на Заедницата да се врши на територијален и технолошки принцип и на принцип на автоматизација и на координација во извршувањето на работите;
- остварување на меѓусебна соработка помеѓу сите делови на Стручната служба на утврдување и реализација на планот за работа на Стручната служба на Заедницата и обезбедување на ефикасно и економично извршување на работите од нејзиниот делокруг.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ДЕЛОКРУГОТ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 5

Внатрешната организација и систематизација на Стручната служба на Заедницата во извршувањето на работите од пензиското и инвалидското осигурување се засновува на следните принципи:

- да е рационална и економична;
- да овозможува стручно, квалитетно и ефикасно извршување на доверените задачи и целосна ангажираност на работниците во работните целини;
- групирање на работите и работните задачи да се врши по нивна сродност и функционална поврзаност;
- да обезбедува услови за контрола во работењето;
- да обезбедува движење на документацијата која ќе одговара на пропишаниот начин на вршење на работите и работните задачи во Стручната служба на Заедницата.

Член 6

Работите од делокругот на работата на Стручната служба на Заедницата ги врши:

1. Стручна служба за извршување на заедничките работи во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување со седиште во Скопје.
2. Центар за автоматска обработка на податоци;
3. Стручни служби на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации на кои им се доверени работите од спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување за подрачјето на општината и за град Скопје.

Член 7

Бројот на извршителите за извршување на работите во Стручната служба на Заедницата од член 6 на оваа одлука се определува со годишните планови

за кадри во согласност со мерилата и критериумите што ќе се утврдат со самоуправни спогодба за размена на трудот помеѓу Заедницата и Стручните служби на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации на кои им се доверени работите од спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување.

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РАБОТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 8

Стручната служба за извршување на заедничките работи во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување се организира во следните организациони целини:

1. Работоводен орган (секретар на Собранието на Заедницата и негови помошници) во чиј делокруг се работите во врска со спроведувањето на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата и непосредното раководење со Стручната служба за извршување на заедничките работи за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување и координирање на работите од делокругот на Стручната служба на Заедницата.

2. Секретаријат во чиј делокруг се работите во врска со: доградување и развој на системот на пензиското и инвалидското осигурување, проучување на развојот на општествено-економските односи и самоуправувањето во Заедницата и стручните служби за подрачјето на општината, подготвување на информации и анализи од оваа област, подготвување мислења за нацртите и предлозите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и меѓународните договори за социјално осигурување, нацртите и предлозите на Статутот на Заедницата и другите самоуправни општи акти што ги донесува Собранието на Заедницата, автоматизација на работите во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување, планирање на работата на Собранието на Заедницата, Извршниот одбор на Собранието на Заедницата и неговите работни тела и следење на нивното извршување, подготовка и организирање на седниците на овие органи, подготвување на соодветни информативни гласила на Заедницата и информирање на делегатите и делегациите, осигурениците и корисниците на правата за прашањата кои се разгледуваат и за кои се одлучува на Собранието на Заедницата и Извршниот одбор на Собранието на Заедницата, подготвување на соодветни акти со кои се уредуваат меѓусебните односи на Заедницата и Стручната служба на Заедницата, подготвувањето на соодветни материјали на органот на самоуправната работна контрола, работите од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

3. Организациона единица во чиј делокруг спаѓаат работите во врска со матичната евиденција и решавањето за правата од пензиското и инвалидското осигурување во втор степен, вклучувајќи ја и примената на меѓународните спогодби за социјално осигурување, инструктажата и стручната помош во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување.

4. Организациона единица за спроведување на меѓународните конвенции за социјално осигурување во прв степен.

5. Организациона единица за извршување на аналитичко-плански, оперативно-финансиски и статистички работи.

6. Организациона единица за извршување на работите во врска со ликвидацијата на исплатата на пензиите и другите пензиски примања;

7. Организациона единица во чиј делокруг спаѓаат работите во врска со оцената на работната способност во прв и втор степен на осигурениците, корисниците на пензија и лицата во врска со остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

8. Организациона единица за правни, самоуправни и општи работи.

Член 9

Внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи се уредува со самоуправен општ акт на Стручната служба, за извршување на заедничките работи во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување.

IV. ЦЕНТАР ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 10

Работите во врска со автоматската обработка на податоците, програмирањето и планирањето на развојот на информативниот систем и пошироката примена на автоматизацијата во извршувањето на работите од остварувањето на правата и спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување се вршат во Центарот за автоматска обработка на податоците како посебна работна заедница што ја основа Заедницата за извршување на овие работи.

Член 11

Центарот за автоматска обработка на податоците, работите од својот делокруг ги врши и за други корисници од социјалната сфера но првенствено ги врши работите од интерес за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 12

Извршувањето на работите по организациони единици се регулира со посебни акти на Работната заедница на Центарот за автоматска обработка на податоци.

V. СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ИЛИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОИ ИМ Е ДОВЕРЕНО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

Дел од стручните, управните, финансиските, административните и техничките работи на Стручната служба на Заедницата заради нивно поефикасно и поекономично спроведување се вршат на подрачјето на секоја општина во рамките на стручните служби на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации на кои им е доверено извршувањето на овие работи.

Член 14

Одделни стручни служби на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации ги вршат следните работи:

— прием на пријави со утврдување и шифрирање на податоци кои се евидентираат во матичната евиденција со контрола на податоците од областа на трудот;

— стручна обработка на барањата за развој и унапредување на инвалидската заштита;

— донесување на решенија за пензиски стаж и известија за пензискиот стаж навршен во странство;

— извршување на задачите во врска со општонародната одбрана, општествената самозаштита и вонредните околности;

— соработка со организациите на здружен труд во врска со устројувањето на матичната евиденција и спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување;

— пружање правна помош на осигурениците во врска со устројувањето на матичната евиденција и остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување;

— водење на книговодствена евиденција за обврските на осигурениците од приватниот сектор и за обврските на вработените кај нив;

— рефундирање на средствата за исплата на причините надоместоци за правата врз основа на преостанатата работна способност;

- исплата на парични надоместоци;
- други работи и работни задачи во врска со евиденција за осигурениците и корисниците на правата;
- примање и комплетирање на барања за пензиско и инвалидско осигурување и барања за остварување на права по меѓународни спогодби за социјално осигурување;
- стручно-административни работи во врска со спроведувањето на политиката на Заедницата, во областа на општествениот стандард на корисниците на пензија;
- аналитичко-плански и други задачи;
- исплата на патните трошоци на осигурениците во врска со користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 15

Одделни стручни служби на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации покрај работите од член 14 на оваа одлука ги вршат и следните работи:

- решавање на правата од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен;
- контрола на донесените решенија;
- интерактивно внесување на податоци за осигурениците и корисниците на правата во системот за автоматска обработка по опремувањето на Стручната служба со терминална опрема;
- докуп на стаж;
- решавање на правата по основа на преостаната работна способност;
- вршење административни и статистички работи од областа на решавањето на правата во прв степен;
- спроведување на одлуките и заклучоците со кои се уредуваат прашањата во врска со стабот на осигурувањето кој се смета со зголемено траење;
- инструктажа и контрола на работите што се извршуваат во стручните служби од член 14 од оваа одлука;
- финансиските работи во врска со исплатата на надоместоците и контрола на пресметките за уплата на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување;
- работите во врска со задолжувањето и наплатата на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на осигурениците кои вршат самостојна или професионална дејност, осигурениците — индивидуални земјоделци и осигуреници во доброволно осигурување;
- исплатата на трошоците во врска со спроведувањето на стручното оспособување на децата со пречки во физичкиот и психичкиот развој;
- подготвување на податоци за изработка на периодична пресметка.

Член 16

Доверувањето на спроведувањето на работите од пензиското и инвалидското осигурување на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации се врши со самоуправен општ акт на Собранието на Заедницата, а утврдувањето на одделните стручни служби на други самоуправни интересни заедници или самоуправни организации кои ќе ги вршат работите од член 14 или член 15 од оваа одлука се врши со самоуправен општ акт на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Член 17

Внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи се врши со самоуправен општ акт на Стручната служба на друга самоуправни интересна заедница или самоуправни организација на која и е доверено спроведувањето на работите од пензиското и инвалидското осигурување имајќи ги предвид основните принципи од член 5 на оваа одлука.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Стручната служба на Заедницата ќе ја усогласи својата организација и систематизација со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 декември 1989 година.

До донесувањето на актите за организација и систематизација на работите и работните задачи, работите од пензиското и инвалидското осигурување ќе се вршат според постојната организација на извршувањето на овие работи.

Член 19

До 31 декември 1989 година ќе се применуваат спогодбите за утврдување на елементите и начинот на пресметувањето на доходот на заедничките стручни служби во општините и за град Скопје за вршење на работите од пензиското и инвалидското осигурување за 1988 година донесени врз основа на Самоуправната спогодба за основите, мерилата и критериумите за слободна размена на трудот помеѓу Заедницата, основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување на работниците на Стручната служба на Заедницата и на стручните служби на основните заедници.

Член 20

До 31 октомври 1989 година Стручната служба за извршување на заедничките работи за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување ќе подготви општ акт за мерилата и критериумите за доверувањето на работите од членовите 14 и 15 на оваа одлука и за определување бројот на извршителите на работите од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 21

Со донесувањето на општиот акт за организација и систематизација престанува да важи Одлуката за основите на организацијата на Стручната служба на Заедницата број 02-1625/1 од 24 јуни 1986 година.

Член 22

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15-1871/1

9 јуни 1989 година
Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

246.

Врз основа на член 57 став 2 точка 1 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 47 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на основницата за пресметување и плаќање на придонес за додаток на деца на лица вработени кај приватни работодавци во 1989 година, изведени во член 57 став 2 точка 1 од Законот за општествена заштита на децата.

Член 2

Како најнизок износ на основицата за пресметување на придонес се зема износот на гарантираниот личен доход утврден со закон.

Член 3

Аконтативниот износ на придонесот за 1989 година се пресметува по стапка од 1,20% од бруто личен доход на работникот или пресметана во нето истата изнесува 2,00%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1989 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-900/6

6 јули 1989 година
Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

247.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 47 точка 5 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1989 ГОДИНА
(Второ усогласување)

Член 1

Висината на додатокот на деца во 1989 година утврдена со Одлука на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата бр. 11-404/5 од 11. 04. 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/89), се валоризира за 100% со важност од 1. 07. 1989 година, и ќе изнесува:

Возраст на детето според степенот на школување	(во динари)	
	Цензусни групи	
	I	II
За дете од предучилишна возраст, и дете ученик во основно образование	120.000	100.000
За дете редовен ученик во средно насочено образование	160.000	120.000
За дете редовен студент во виша и високошколска организација	240.000	200.000

Член 2

Валоризираниот износ ќе се исплатува без донесување на нови решенија за корисниците кои го оствариле правото од 1. 01. 1989 година и им се донесени решенија, а за корисниците за кои сеуште не се донесени решенија ќе им се донесат решенија и ќе им се исплатува новиот валоризиран износ утврден во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1989 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-900/2

6 јули 1989 година
Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

248.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за изедначување на критериумите и висината на учеството во опремувањето на новородено дете и посебниот додаток во СРМ и член 47 од Статутот на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата од 6 јули 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК
(Второ усогласување)

Член 1

Висината на посебниот додаток утврдена со Одлуката на Собранието на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата бр. 11-404/13 од 11. IV. 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/89), се валоризира за 100% со важност од 1. VII. 1989 година и ќе изнесува 240.000 динари.

Член 2

Валоризираниот износ ќе се исплатува без донесување на нови решенија за корисниците кои веќе добиле решение за правото од 1. I. 1989 година, а за корисниците кои ќе се стекнат со правото од 1. VII. 1989 година, истите ќе бидат донесени со новиот валоризиран износ утврден во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Општинските СИЗ се должни да извршат усогласување на своите одлуки со оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1989 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-900/3

6 јули 1989 година
Скопје

Претседател,

Павлина Василева, с. р.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 473. Измени и дополнувања на Републичкиот буџет за 1989 година — — — — — | 493 |
| 474. Закон за изменување на Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година — — — — — | 498 |
| 475. Закон за изменување на Законот за работните односи — — — — — | 498 |
| 476. Закон за дополнување на Законот за Црвениот крст на Македонија — — — — — | 498 |
| 477. Одлука за избор на член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 499 |
| 478. Одлука за усвојување на Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за утврдување на личните доходи и други примања и надоместоци на функционерите во органите на општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации — — — — — | 499 |
| 479. Одлука за усвојување на Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и на другите примања и надоместоци на носителите на правосудните функции, на функционерите и раководните работници во републичките органи и во органите на општествено-политичките организации во Републиката — — — — — | 499 |
| 480. Одлука за усвојување на Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за уредување на личните доходи и на другите примања и надоместоци на функционерите во републичките органи и органите на општествено-политичките организации во Републиката — — — — — | 499 |
| 481. Одлука за давање согласност на Општите услови за испорака на топлинска енергија — — — — — | 500 |
| 482. Одлука за усвојување на Анекот на Самоуправната спогодба за здружување средства за подигање, чување, одржување и заштита и користење на споменик фигура на словенските просветители браќата Кирил и Методиј во Скопје — — — — — | 500 |

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Битола

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, пријави да поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

О Б Ј А В А

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнувања на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87), Координациониот одбор

О Б Ј А В У В А

планиран елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход за јули 1989 година

1. Просечниот месечен пресметан чист личен доход по работник, без средствата за непосредна заедничка потрошувачка, за јули 1989 година изнесува 2.700.000 динари.

Координационен одбор
Претседавач,
Душан Петрески, с. р.

483.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиники при Медицинскиот факултет во Скопје	500
484.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институту при Медицинскиот факултет во Скопје	500
485.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Медицински факултет во Скопје	501
486.	Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје	501
487.	Одлука за именување член на Координационото тело за организирано, усогласено и координирано остварување на мерките и активностите во областа на популационата политика во СРМ	501
488.	Програма за реализација на стратегијата на технолошкиот развој на СФР Југославија во СР Македонија	501
489.	Одлука за висината на придонесот на „Детска недела“ во времето од 1 до 7. X. 1989 година	508
490.	Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија	508
491.	Одлука за користење на средства од постојаната резерва на СР Македонија	509
492.	Одлука за користење на средствата на солидарноста на СРМ за отстранување на последиците од елементарни непогоди	509
493.	Одлука за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини	509

494.	Упатство за следење на примената на самоуправните општи акти за распределба на доходот во 1989 година	510
495.	Решение на Републичката геодетска управа	510
496.	Решение на Републичката геодетска управа	511

Општествени договори и самоуправни спогодби

236.	Договор за утврдување на стручната подготовка и заедничките основи за работно оспособување на работниците кои ракуваат со енергетски постројки	511
237.	Самоуправна спогодба за здружување на средства за прибавување на станбени згради и станови за потребите на работниците, раководните работници и функционерите во републичките органи	513
238.	Самоуправна спогодба за условите, критериумите и постапката за давање на користење станбени згради, станови и гаражи и за давање кредити за изградба и прибавување на станбени згради и станови во лична сопственост и за подобрување на условите за живеење на работниците, раководните работници и функционерите во републичките органи	515

Општи акти на самоуправните интересни заедници

239.	Одлука за измена на Одлуката за најнизок износ на пензија	518
240.	Одлука за измена на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 април 1989 година	518
241.	Одлука за најнизок износ на пензија од 1 јули 1989 година	518
242.	Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 јули 1989 година	519
243.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на основиците за пресметување и плаќање на придонесите и за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на одредени категории осигуреници и лица вон работен однос	519
244.	Одлука за измени на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1989 година	519
245.	Одлука за основите на организацијата на Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за извршување на работите од пензиското и инвалидското осигурување	520
246.	Одлука за утврдување на најнискиот износ на основницата за пресметување и плаќање на придонес за додаток на деца на лица вработени кај приватни работодавци за 1989 година	522
247.	Одлука за валоризација на износот на додатокот на деца во 1989 година (Второ усогласување)	523
248.	Одлука за валоризација на посебниот додаток (Второ усогласување)	523
	Објава за планиран елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход за јули 1989 година	524